



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 25 јуни 2003  
Скопје

Број 41

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 220  
денари. Жиро сметка 300000000188798

990.

Врз основа на член 131 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 2003 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2983/1  
24 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

991.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јуни 2003 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ - СТРУГА

1. Јован Василевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2872/2  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

992.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јуни 2003 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ - СТРУГА

1. За вршител на должноста директор на Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга се именува Неби Арифи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2928/1  
16 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

993.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски, донесе

## ПРАВИЛНИК ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАГРОЗУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ

### ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишува испитување на загрозувањето на безбедноста на воздухопловите.

#### Член 2

Испитувањето на загрозувањето на безбедноста на воздухоплов (пријавување, анализирање, проценка, класифицирање, начинот на известување за случаи на загрозување на безбедноста на воздухопловите, како и начинот на нивното евидентирање и архивирање) се однесува само на случаи на загрозување на безбедноста на воздухопловите во кои се вклучени домашни и странски цивилни воздухоплови, како и случаи во кои цивилната контрола на летање дава услуги на цивилни и државни воздухоплови во воздушниот простор на Република Македонија.

#### Член 3

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. теренска препрека е природна препрека, објект, лица, возила и слично;
2. АТМ услуги (Air Traffic Management) - се услуги кои се даваат во воздухопловно информативниот регион и опфаќаат контрола на летањето, информирање во лет, тревожење, регулирање на протокот на воздушен сообраќај, организација на воздушниот простор (во натамошниот текст: АТМ услуги);
3. инцидент е загрозување на безбедноста на еден воздухоплов што не е несреќа или незгода, а влијае или може да влијае врз безбедноста на операцијата;
4. сериозен инцидент е загрозување на безбедноста на еден воздухоплов, кој што вклучува околности кои укажуваат дека речиси се случила несреќа или незгода.

## ПРИЈАВУВАЊЕ НА СЛУЧАИ НА ЗАГРОЗУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ

#### Член 4

Секое лице кое учествувало во загрозување на безбедноста на воздухоплов или дознало за загрозување, го пријавува на Комисијата за безбедност при Управата за цивилна воздушна пловидба (во натамошниот текст: Управа) без опасност дека ќе биде повикано на одговорност.

#### Член 5

Предмет на пријавување се инцидентите и сериозните инциденти, како и посебните случаи при давање на АТМ услуги.

#### Член 6

Пријавување на сериозните инциденти опфаќа пријавување на случаи на загрозување во кои речиси се случил судир помеѓу воздухоплови и воздухоплов и теренска препрека, а се однесуваат на:

1. нарушување на минимумот за сепарација;
2. несоодветна сепарација;
3. контролиран лет во теренска препрека без последица; и
4. упаѓање на воздухоплов на полетно-слетна патека каде што била потребна активност за избегнување.

**Член 7**

Пријавување на инциденти опфаќа пријавување на случаи на загрозување во кои постоела можност за судир помеѓу воздухоплови и воздухоплов и теренска препрека, а се однесуваат на:

1. упаѓање на воздухоплов на полетно-слетна патека каде што не била потребна активност за избегнување;
2. излетување на воздухоплов од полетно-слетна патека;
3. отстапување на воздухопловот од одобрението на надлежната контрола на летање;
4. отстапување на воздухопловот од важечките прописи кое опфаќа:
  - отстапување на воздухопловот од објавените и применливи АТМ процедури;
  - неовластено навлегување во воздушен простор;
  - отстапување од важечките прописи во однос на носењето и оперирањето со опремата на воздухопловот која се однесува на АТМ.

**Член 8**

Пријавување на посебни случаи во АТМ опфаќа пријавување на ситуации во кои можноста за давање на безбедни АТМ услуги е спречена, вклучувајќи ги и ситуациите кога операцијата на воздухопловот безбедно завршила. Ова пријавување ги опфаќа особено следните случаи:

1. неможност за давање на АТМ услуги која опфаќа:
  - неможност на давање на услуга на контрола на летање;
  - неможност на давање на услуга на организација на воздушниот простор;
  - неможност на давање на услуга на регулирање на протокот на воздушен сообраќај;
2. нефункционирање на комуникацијата;
3. нефункционирање на радарскиот надзор;
4. нефункционирање на обработката и дистрибуцијата на податоци;
5. нефункционирање на навигацијата; и
6. нефункционирање на АТМ системот за обезбедување.

**Член 9**

Пријавата за загрозување на безбедноста на воздухоплови се поднесува до Комисијата за безбедност, во писмена форма, на посебно пропишан образец кој е составен дел на овој правилник (прилог бр. 1).

Образецот од став 1 на овој член го обезбедува Управата, во доволен број, и го доставува до сите субјекти кои можат да учествуваат или да имаат сознанија за загрозување на безбедноста на воздухоплов.

**НАЧИН НА ИСПИТУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ НА  
ЗАГРОЗУВАЊА НА БЕЗБЕДНОСТА  
НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ**

**Член 10**

Пријавените случаи на загрозување на безбедноста на воздухопловите ги испитува Комисијата за безбедност во согласност со Анекс 13 на Чикашката конвенција на ИКАО и документите кои произлегуваат од овој анекс.

Комисијата ги испитува околностите под кои е дојдено до загрозување на безбедноста на воздухопловот, го прибавува потребниот доказан материјал, прави анализа и ги утврдува причините, врши проценка и класификација, предлага мерки за отстранување и спречување на нови опасности, врши известување и информирање за случаите на загрозување и ги доставува на евидентирање и архивирање предметите по кои се вршело испитување.

Испитувањето може да го врши друга земја во соработка со Управата.

**Член 11**

За почетокот на испитувањето на сериозните инциденти се испраќа известување (notification) до земјите на регистарот, превозникот, конструкцијата и производителот на воздухопловот, а за воздухоплови чија тежина е над 2.250 кг се испраќа и до ИКАО на англиски јазик. Формата, содржината на известувањето и постапката по приемот на известувањето се во согласност со Анекс 13 на Чикашката конвенција на ИКАО.

**Член 12**

Комисијата за безбедност што ја формира директорот на Управата посебно за секое пријавено загрозување на безбедноста на воздухоплов треба да е составена од најмалку тројца членови од листата на воздухопловните стручњаци и тоа: еден пилот, контролор на летање и стручно лице од Управата.

Комисијата може да има и член од надлежните министерства ако се работи за државен воздухоплов.

**Член 13**

Комисијата за безбедност го собира материјалот и доказите кои се неопходни за работата на Комисијата во врска со испитувањето.

Собирањето на материјалот и доказите треба да заврши во рок од 7 дена од денот на настанувањето на загрозувањето на безбедноста.

Комисијата за безбедност ја почнува работата во седници по комплетирање на собраниот материјал и докази.

Членовите на Комисијата за безбедност, по правило, со поканата за седница го добиваат ситот неопходен материјал, најдоцна 10 дена пред закажување на седници.

**Член 14**

Комисијата за безбедност при испитувањето на загрозувањето може да ангажира и други стручни лица кои имаат право на учество и на седниците на Комисијата.

Комисијата за безбедност на своите седници може да повика и други лица потребни за испитување на загрозување на воздухоплов (учесници, очевидци, сведоци и др.).

Учество во испитување на сериозен инцидент може да земат претставници на земјите на регистарот, превозникот, конструкцијата и производителот на воздухопловот. На седниците на Комисијата за безбедност се води записник, кој по седницата го потпишуваат сите присутни членови.

**Член 15**

Комисијата по испитувањето на загрозувањето донесува заклучок.

Заклучоците на Комисијата за безбедност се полноважни кога се донесени од мнозинството на членовите на Комисијата.

**АНАЛИЗА, ПРОЦЕНКА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА  
СЛУЧАИТЕ НА ЗАГРОЗУВАЊАТА НА БЕЗБЕДНОСТА  
НА ВОЗДУХОПЛОВ**

**Член 16**

Анализирање на случаите на загрозување на безбедноста на воздухопловите се врши со цел да се утврди низата поврзани настани и причини кои довеле до загрозување на безбедноста и предлог мерките за спречување на повторно случување на истите.

Податоците од анализата се внесуваат на посебно пропишани обрасци кои се составен дел на овој правилник (прилог бр. 2).

**Член 17**

На сите случаи на загрозување на безбедноста вклучувајќи ги и причините за загрозување се врши проценка со цел да се одреди нивото на нивната сериозност и зачестеност, нивото на придонес на АТМ системот во тие случаи и во причините кои довеле до загрозувањето.

**Член 18**

Нивото на сериозноста и зачестеноста на случаите на загрозувањата на безбедноста на воздухоплов се утврдува согласно шемите за класификација дадени во Упатството за регулаторите на безбедноста во АТМ во врска со ESARR 2 на EUROCONTROL.

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ И ИНФОРМИРАЊЕ  
ЗА ЗАГРОЗУВАЊАТА НА БЕЗБЕДНОСТА  
НА ВОЗДУХОПЛОВ**

**Член 19**

Конечниот извештај го составува Комисијата за безбедност.

Извештајот има четири дела односно наслов, краток преглед, главен дел и додатоци и е со форма и содржина дадена во Анекс 13 на Чикашката конвенција на ИКАО.

## Член 20

Секој член на Комисијата за безбедност има право да го издвои своето мислење.

Член на Комисијата за безбедност кој не се сложува со донесените заклучоци или поедини делови од комисијскиот извештај треба писмено да ги образложи фактите и причините на кои го заснова своето мислење, што претставува составен дел на Извештајот од Комисијата за безбедност за испитување на загрозување на безбедноста на воздухопловот.

## Член 21

Изготвениот нацрт на конечен извештај се доставува до сите земји кои земале учество во испитувањето на загрозувањето кои треба да достават свои забелешки во рок од 60 дена до денот кога е доставен нацрт извештајот.

Нацртот на конечен извештај може да се испраќа по пошта, факс или електронска пошта.

## Член 22

Потпишаниот извештај со записниците за седницата на Комисијата за безбедност и останатите прилози се заверуваат со посебен печат на Комисијата за безбедност.

## Член 23

Комисијата конечниот извештај го доставува до учесниците во загрозувањето, до земјите на регистарот, превозникот, конструкцијата и производителот, како и до оние кои обезбедиле информации и стручни лица во испитувањето, а еден примерок останува во Управата.

Конечниот извештај за инциденти на воздухоплови чија тежина е над 5.700 кг се доставува и до ICAO, и тоа на еден од јазиците на ICAO односно на англиски јазик.

Годишната шема за класификација на случаите на загрозување на безбедноста на воздухоплов, Управата ја доставува до EUROCONTROL.

## Член 24

Увид во Извештајот на Комисијата за безбедност од страна на заинтересирани субјекти може да се изврши само со претходно добиена согласност од Управата, а ако во загрозувањето учествувал државен воздухоплов - и од надлежното министерство.

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 25

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за испитување на загрозувањата на безбедноста на воздухоплови ("Службен лист на СФРЈ" бр. 79/87).

## Член 26

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-6162  
11 јуни 2003 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
Милаим Ајдини, с.р.

Прилог 1

| ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНЦИДЕНТ                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Се користи при поднесување и примање извештај за воздухопловен инцидент како и при подготовки за емитување порака за вакви инциденти. Исклучените полиња содржат точки кои треба да се внесат во припадниот радио извештај |   |                                                                                                                                                                                                                         |
| ДЕЛ I - ОПШТИ ПОДАТОЦИ                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип на инцидент                                                                                                                                                                                                            | A | Инцидент: Опасност од судир / процедурален уред                                                                                                                                                                         |
| Име на водачот на воздухопловот                                                                                                                                                                                            | B |                                                                                                                                                                                                                         |
| Оператор                                                                                                                                                                                                                   | C |                                                                                                                                                                                                                         |
| Идентификациски ознаки на воздухопловот                                                                                                                                                                                    | D |                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип на воздухоплов                                                                                                                                                                                                         | E |                                                                                                                                                                                                                         |
| Радио знак за повинување во комуникација со фреквенција во време на инцидентот                                                                                                                                             | F |                                                                                                                                                                                                                         |
| Аеродром на заминување                                                                                                                                                                                                     | G |                                                                                                                                                                                                                         |
| Аеродром на прво планирано спатување и дестинација - ако се разликува                                                                                                                                                      | H |                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип на план за летање                                                                                                                                                                                                      | I | IFR/VFR/Визуален *                                                                                                                                                                                                      |
| Положба во време на инцидентот - курс или линија - вистинска брзина на летање                                                                                                                                              | J |                                                                                                                                                                                                                         |
| Ниво на лет, апсолутна висина, висиномертар                                                                                                                                                                                | K | хоризонтален лет/искачување/вртење *                                                                                                                                                                                    |
| Времени услови на летот во времето на инцидентот                                                                                                                                                                           | L | MS/VMS *<br>..... над/под облак/магла/сумаглица<br>..... хоризонтално од облак<br>Понегу словен на облаци * 1<br>Во облак/дожд/снег/град/магла/сумаглица<br>Летање во правец кон/од сонцето<br>..... видливост на летот |
| Датум и време на инцидентот во UTC<br>Пријавен по радио на                                                                                                                                                                 | M | .....<br>..... AFIS/TWR/APP/ACC/FIC *, на:<br>..... (датум/време)                                                                                                                                                       |

| <b>AIR TRAFFIC INCIDENT REPORT</b><br>For use when submitting and receiving a report on an air traffic incident, and when preparing for transmission a message on such incidents. Shaded boxes contain items to be included in an initial report by radio. |   |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECTION 1 - GENERAL INFORMATION                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                       |
| Type of incident                                                                                                                                                                                                                                           | A | INCIDENT: NEAR COLLISION/PROCEDURAL FACILITY*                                                                                                                                                         |
| Name of pilot-in-command                                                                                                                                                                                                                                   | B |                                                                                                                                                                                                       |
| Operator                                                                                                                                                                                                                                                   | C |                                                                                                                                                                                                       |
| Identification markings of aircraft                                                                                                                                                                                                                        | D |                                                                                                                                                                                                       |
| Aircraft type                                                                                                                                                                                                                                              | E |                                                                                                                                                                                                       |
| Radio call sign - in communication with - frequency at time of incident                                                                                                                                                                                    | F |                                                                                                                                                                                                       |
| Aerodrome of departure                                                                                                                                                                                                                                     | G |                                                                                                                                                                                                       |
| Aerodrome of first intended landing and destination, if different                                                                                                                                                                                          | H |                                                                                                                                                                                                       |
| Type of flight plan                                                                                                                                                                                                                                        | I | IFR/VFR/NONE*                                                                                                                                                                                         |
| Position at time of incident - heading or route - true airspeed                                                                                                                                                                                            | J |                                                                                                                                                                                                       |
| FL, altitude or height - Altimeter setting - Attitude                                                                                                                                                                                                      | K | Level flight/climbing/descending/turning*                                                                                                                                                             |
| Flight weather conditions at time of incident                                                                                                                                                                                                              | L | IMC/VMC*<br>..... above/below cloud/fog/haze*<br>..... horizontally from cloud*<br>Between cloud layers*<br>In cloud/rain/snow/sleet/fog/haze*<br>Flying into/out of sun*<br>..... flight visibility* |
| Date and time of incident in UTC                                                                                                                                                                                                                           | M | .....                                                                                                                                                                                                 |
| Reported by radio to                                                                                                                                                                                                                                       |   | ..... AFIS/TWR/APP/ACC/FIC* at<br>..... (date/time)                                                                                                                                                   |

## Прилог 1

| Дел 2 – Детални информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <p>Опис на друг воздухопловот, ако е потребен:</p> <p>Тип, високо/ниско крило, бр. на мотори, знак за повикување по радио, регистрација, обележувања, боја, осветлување, други достапни податоци</p>                                                                                                                                                                          | N |  |
| <p>Опис на инцидентот:</p> <p>Ако е потребно, додадете коментар или предлог, можно е и мислење за веројатната причина за инцидентот. (Во случај на опасност од судир. Наведете податоци за односите воздушна правци, пресметаните хоризонтални и вертикални детекции и опасни растојанија меѓу воздухопловите, и одбегнувањето кое било преземено од двата воздухоплова).</p> | O |  |

|                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Датум .....на пополнување</p> <p>Време .....</p> <p>Место .....</p> | <p>Функција и потпис на лицето кое го прима извештајот</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>Функција и потпис на лицето кое го поднесува извештајот</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Дел 3 – дополнителни информации од односниот АТС                                                                               |   |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Како е примен извештајот                                                                                                       | P | Радио/телефон/телепринтер * кај ARO/AFIS/TWR/APP/ACC/FIC *          |
| Детали за делувањето на АТС: растојание, инцидентот е виден на радар, дадено предупредување, резултат на локалната истрага итн | Q |                                                                     |
| *Да се избрише ако треба                                                                                                       |   | <p>Потпис на АТС службеник .....</p> <p>Датум / време UTC .....</p> |



| SECTION 2 - DETAILED INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Description of other aircraft, if relevant:</b><br><br>Type, high/low wing, number of engines, radio call sign, registration, markings, colour, lighting, other available details.                                                                                                                                                            | N |  |
| <b>Description of incident:</b><br><br>If desired add comment or suggestion including your opinion on the probable cause of the incident. (In case of near collision, give information on respective flight paths, estimated vertical and horizontal sighting and miss distances between aircraft and avoiding action taken by either aircraft). | O |  |

|                          |                                                   |                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Date ..... of completion | Function and signature of person receiving report | Function and signature of person submitting report |
| Time ..... of form       | .....                                             | .....                                              |
| Place .....              | .....                                             | .....                                              |

| SECTION 3 - SUPPLEMENTARY INFORMATION by ATS unit concerned                                                |                                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| How is report received                                                                                     | P                                                         | Radio/telephone/teleprinter* at ARO/AFIS/TWR/APP/ACC/FIC* |
| Details of ATS action: Clearance, incident observed on radar, warning given, result of local inquiry, etc. | Q                                                         |                                                           |
| *Delete as appropriate                                                                                     | Signature of ATS Officer .....<br><br>Date/time UTC ..... |                                                           |

## Прилог 2

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>В - ИНЦИДЕНТИ ПОВРЗАНИ СО<br/>АТМ</b> |
|------------------------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>В</b>                  |  |
| Инциденти поврзани со АТМ |  |

|                              |
|------------------------------|
| <b>В1 - Број на извештаи</b> |
|------------------------------|

| Број на извештаи                                            | ВКУПНО | ПРОПИСИ ЗА<br>ЛЕТАЊЕ |             |             | ТИПОВИ НА<br>ОПЕРАЦИИ |             |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                                             |        | IFR/<br>IFR          | IFR/<br>VFR | VFR/<br>VFR | GAT/<br>OAT           | GAT/<br>GAT |
| AIRPOX Извештај                                             |        |                      |             |             |                       |             |
| ACAS Извештај                                               |        |                      |             |             |                       |             |
| APDSG Формулар за извештај                                  |        |                      |             |             |                       |             |
| Други типови на извештаи - ве<br>молиме внесете ги отчукани |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |

| Број на извештаи                                            | ВКУПНО | ПРОПИСИ ЗА<br>ЛЕТАЊЕ |             |             | ТИПОВИ НА<br>ОПЕРАЦИИ |             |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                                             |        | IFR/<br>IFR          | IFR/<br>VFR | VFR/<br>VFR | GAT/<br>OAT           | GAT/<br>GAT |
| AIRPOX Извештај                                             |        |                      |             |             |                       |             |
| ACAS Извештај                                               |        |                      |             |             |                       |             |
| APDSG Формулар за извештај                                  |        |                      |             |             |                       |             |
| Други типови на извештаи - ве<br>молиме внесете ги отчукани |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |
|                                                             |        |                      |             |             |                       |             |

## Safety Regulation Commission

**B - INCIDENTS ATM  
RELATED**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>B</b>              |  |
| Incidents ATM Related |  |

**B1 - Number of reports**

| Number of Reports                          | TOTAL | FLIGHT RULES |             |             | TYPE OF OPERATIONS |              |
|--------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
|                                            |       | IFR/<br>IFR  | IFR/<br>VFR | VFR/<br>VFR | GAT/<br>OAT        | GAT/<br>GAT. |
| AIRPROX Report                             |       |              |             |             |                    |              |
| ACAS Report                                |       |              |             |             |                    |              |
| APDSG form Report                          |       |              |             |             |                    |              |
| Others type of reports -<br>please type in |       |              |             |             |                    |              |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |              |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |              |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |              |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |              |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |              |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |              |

| Number of Reports<br>Investigated          | TOTAL | FLIGHT RULES |             |             | TYPE OF OPERATIONS |             |
|--------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                            |       | IFR/<br>IFR  | IFR/<br>VFR | VFR/<br>VFR | GAT/<br>OAT        | GAT/<br>GAT |
| AIRPROX Report                             |       |              |             |             |                    |             |
| ACAS Report                                |       |              |             |             |                    |             |
| APDSG form Report                          |       |              |             |             |                    |             |
| ACAS/TCAS FALSE RAs                        |       |              |             |             |                    |             |
| Others type of reports -<br>please type in |       |              |             |             |                    |             |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |             |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |             |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |             |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |             |
| ...                                        |       |              |             |             |                    |             |



112 - Katerpillerle im Wald (aus A.T.M.)

[illegible]

exp. 2

Safety Regulation Elements chart

 III : Category of modules (A-tilde relation) |[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

**1000**

31

## С - Појави специфични за АТМ

| С                        |
|--------------------------|
| Појави специфични за АТМ |

Прилог 2

| Појави поврзани со давањето на АТМ услуги и придружни функции                                                                         | ВКУПНО | ВКУПНО сè уште под истрага | Категорија на појавата поврзана со обезбедувањето на АТМ услуги и придружни функции |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                       |        |                            | AA<br>Целосна неспособност да се дадат безбедни АТМ услуги                          | A<br>Сериозна неспособност да се дадат безбедни АТМ услуги | B<br>Делумна неспособност да се дадат безбедни АТМ услуги | C<br>Способност да се даде безбедна но деградирана АТМ услуга | E<br>Неодредено | D<br>Без влијание на АТМ услугите |
| Невозможност да се дадат АТМ (Air Traffic Management) услуги                                                                          |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Невозможност да се дадат контролорски услуги                                                                                          |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Невозможност да се дадат услуги за организација и контрола на протокот на воздушниот сообраќај (Air Traffic Flow Management Services) |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Невозможност да се дадат услуги за организација и контрола на воздушниот простор (Airspace Management Services)                       |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Дефект или откажување на комуникациските функции                                                                                      |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Дефект или откажување на функцијата за вршење надзор                                                                                  |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Дефект или откажување на функцијата за обработка и дистрибуција на податоци                                                           |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Дефект или откажување на навигациските функции                                                                                        |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Дефект или откажување на функцијата за помошни информации                                                                             |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Безбедност на АТМ системот                                                                                                            |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| Други појави (ако можат да се внесат ги отчукаат)                                                                                     |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| ...                                                                                                                                   |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| ...                                                                                                                                   |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| ...                                                                                                                                   |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |
| ...                                                                                                                                   |        |                            |                                                                                     |                                                            |                                                           |                                                               |                 |                                   |

стр. 3

## Safety Regulation Commission

## C - ATM Specific Occurrences

|                          |  |
|--------------------------|--|
| C                        |  |
| ATM Specific Occurrences |  |

## Annual Summary Template

| Occurrences Related to the provision of ATM services<br>And the related support functions | TOTAL | TOTAL<br>Still under<br>Investigation | SEVERITY of OCCURRENCES related to the provision of ATM services and the related support functions |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                           |       |                                       | AA<br>Total Inability To<br>Provide<br>Safe ATM Service                                            | A<br>Serious Inability To<br>Provide<br>Safe ATM Service | B<br>Partial Inability To<br>Provide<br>Safe ATM Service | C<br>Ability to Provide<br>Safe but degraded<br>ATM Service | E<br>Not Determined | D<br>No Effect on<br>ATM Service |
| Inability to provide Air Traffic<br>Management Services                                   |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Inability to provide Air Traffic Services                                                 |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Inability to provide Airspace Management<br>Services                                      |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Inability to provide Air Traffic Flow<br>Management Services                              |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Failure of Communication function                                                         |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Failure of Surveillance function                                                          |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Failure of Data Processing and<br>Distribution function                                   |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Failure of Navigation function                                                            |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Failure of Support Information function                                                   |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| ATM system security                                                                       |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| Other occurrences (please type in) ...                                                    |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| ...                                                                                       |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| ...                                                                                       |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| ...                                                                                       |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |
| ...                                                                                       |       |                                       |                                                                                                    |                                                          |                                                          |                                                             |                     |                                  |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Причини кои придонеле за безбедносни појави во АТМ |
|----------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| D                                                  |
| Причини кои придонеле за безбедносни појави во АТМ |

Прилог 2

| Категорија на причини                                                         | НЕСРЕКИ  |            | ИНЦИДЕНТИ |            | Појави специфични за АТМ |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
|                                                                               | Директни | Индиректни | Директни  | Индиректни | Директни                 | Индиректни |
| Персонал за АТМ услуги                                                        |          |            |           |            |                          |            |
| Инструкции и оперативни процедури за персоналот за АТМ услуги                 |          |            |           |            |                          |            |
| Поврзување помеѓу одделите за АТМ услуги                                      |          |            |           |            |                          |            |
| Инфраструктура, објекти и технички системи за АТМ услуги                      |          |            |           |            |                          |            |
| Структура на воздушниот простор                                               |          |            |           |            |                          |            |
| AIS                                                                           |          |            |           |            |                          |            |
| Структура на компанијата и методологија и практика на менаџментот             |          |            |           |            |                          |            |
| Административни активности                                                    |          |            |           |            |                          |            |
| Други категории на причини (ве молиме да ги внесете, отчукани или отпечатени) |          |            |           |            |                          |            |
| ...                                                                           |          |            |           |            |                          |            |
| ...                                                                           |          |            |           |            |                          |            |
| ...                                                                           |          |            |           |            |                          |            |

## Safety Regulation Commission

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Causes having contributed to safety occurrences in ATM |  |
|--------------------------------------------------------|--|

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| 0                                                      |  |
| Causes having contributed to safety occurrences in ATM |  |

| Category of CAUSES                                           |                                                   | ACCIDENTS |          | INCIDENTS |          | ATM Specific Occurrences |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------|----------|
|                                                              |                                                   | Direct    | Indirect | Direct    | Indirect | Direct                   | Indirect |
| ATM Services personnel                                       | Physical/Physiological/Psychological/Psychosocial |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Interface- working environment                    |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Operational tasks demand                          |           |          |           |          |                          |          |
| ATM Services personnel operating procedures and instructions | Operational ATC procedures                        |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Other operational ATM service procedures          |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Engineering and maintenance procedures            |           |          |           |          |                          |          |
| Interface between ATM service units                          |                                                   |           |          |           |          |                          |          |
| ATM Services Infrastructure Facilities/technical systems     | Hardware Issues                                   |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Software Issues                                   |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Integration Issues                                |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Aerodrome layout and infrastructure               |           |          |           |          |                          |          |
| Airspace Structure                                           | Route structure                                   |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Capacity                                          |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Sectorisation                                     |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | ATS airspaces                                     |           |          |           |          |                          |          |
| AIS                                                          | AIRAC Non-Adherence                               |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | ATS Route Description Inconsistencies             |           |          |           |          |                          |          |
| Company structure and Management Policy                      | Safety Management System                          |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Management/personnel policy                       |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Institutional arrangements                        |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Operational line management                       |           |          |           |          |                          |          |
| Regulatory activity                                          | Regulation                                        |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              | Approval process                                  |           |          |           |          |                          |          |
| Other Categories of Causes (please type in)....              |                                                   |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              |                                                   |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              |                                                   |           |          |           |          |                          |          |
|                                                              |                                                   |           |          |           |          |                          |          |

0 - Causes



Прилог 2

| Прилог 10 Директна/Прочита | Прилог 10 Директна/Прочита |
|----------------------------|----------------------------|
| Прилог 1                   |                            |
| Прилог 2                   |                            |
| Прилог 3                   |                            |
| Прилог 4                   |                            |
| Прилог 5                   |                            |
| Прилог 6                   |                            |
| Прилог 7                   |                            |
| Прилог 8                   |                            |
| Прилог 9                   |                            |
| Прилог 10                  |                            |

Прилог 10 Директна/Прочита

Прилог 5

| Прилог 10 Директна/Прочита | Прилог 10 Директна/Прочита |
|----------------------------|----------------------------|
| Прилог 1                   |                            |
| Прилог 2                   |                            |
| Прилог 3                   |                            |
| Прилог 4                   |                            |
| Прилог 5                   |                            |
| Прилог 6                   |                            |
| Прилог 7                   |                            |
| Прилог 8                   |                            |
| Прилог 9                   |                            |
| Прилог 10                  |                            |

Прилог 10 Директна/Прочита

994.

Врз основа на член 4 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2003 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

**ЛИСТА  
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА  
КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА**

**ПРИЛОГ 4 КОН АНЕКС 1**

| Тарифен број<br>(тар. ознака)        | Наименување                                                                                                                                          | Квоти за<br>период 01.07 до<br>30.09.2003 (во<br>тони) | Квоти за<br>период 01.10<br>до 31.12.2003<br>(во тони) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0203 11<br>0203 12<br>0203 19        | Месо свинско, свежо или разладено:<br>Трупови и полутки:<br>Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски:<br>Друго:                                     | 0                                                      | 0                                                      |
| 0203 21<br>0203 22<br>0203 29        | Месо свинско, замрзнато:<br>Трупови и полутки:<br>Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски:<br>Друго:                                               | 500 т.                                                 | 500 т.                                                 |
| 0210                                 | Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови:                      | 75 т.                                                  | 75 т.                                                  |
| 1512 19 91 00                        | Масла од сончоглед: Друго: Друго: Од сончоглед                                                                                                       | 750 т. <sup>(1)</sup>                                  | 750 т. <sup>(2)</sup>                                  |
| 1601 00                              | Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи: | 375 т.                                                 | 375 т.                                                 |
| 1701 99 10 00                        | Бел шеќер:                                                                                                                                           | 0 <sup>(1)</sup>                                       | 0 <sup>(1)</sup>                                       |
| ex 2710 11                           | Лесни масла и препарати, освен авио-бензини од тар.ознака 2710 11 31 00                                                                              | 0 <sup>(2)</sup>                                       | 0 <sup>(2)</sup>                                       |
| 2710 19 11 00<br>до<br>2710 19 69 00 | Друго: средни масла, гасни масла и масла за ложење                                                                                                   | 0 <sup>(2)</sup>                                       | 0 <sup>(2)</sup>                                       |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2711 12 91 00<br>2711 12 93 00<br>2711 12 97 00<br>2711 13 10 00<br>2711 13 30 00<br>2711 13 97 00 | Мешаница на пропан и бутан                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 <sup>12</sup>            | 0 <sup>12</sup>            |
| 7208 36 00 00<br>7208 37<br>7208 38<br>7208 39                                                     | ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta > 10\text{мм}$<br>ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$<br>ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$<br>ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta < 3\text{мм}$                                  | 15.000 т.                  | 15.000 т.                  |
| 7208 51<br>7208 52<br>7208 53<br>7208 54                                                           | ТВЛ, $\delta > 10\text{мм}$<br>ТВЛ, $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$<br>ТВЛ, $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$<br>ТВЛ, $\delta < 3\text{мм}$                                                                                                                                                      | 0                          | 0                          |
| 7209 15 00 00<br>7209 16 90 00<br>7209 17 90 00<br>7209 18 91 00                                   | ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta \geq 3\text{мм}$<br>ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $1 < \delta < 3\text{мм}$ : Друго:<br>ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $0.5 \leq \delta \leq 1\text{мм}$ : Друго:<br>ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $0.35 \leq \delta < 0.5\text{мм}$ : Друго: | 0<br>100 т.<br>100 т.<br>0 | 0<br>100 т.<br>100 т.<br>0 |
| 7209 25 00 00<br>7209 26 90 00<br>7209 27 90 00<br>7209 28 90 00                                   | ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta \geq 3\text{мм}$<br>ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $1 < \delta < 3\text{мм}$ : Друго:<br>ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $0.5 \leq \delta \leq 1\text{мм}$ : Друго:<br>ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$ , $\delta < 0.5\text{мм}$ : Друго:           | 0<br>100 т.<br>100 т.<br>0 | 0<br>100 т.<br>100 т.<br>0 |
| 7210 41<br>7210 49                                                                                 | Поцинкован лим брановиден<br>Поцинкован лим небрановиден                                                                                                                                                                                                                                           | 0<br>100 т.                | 0<br>100 т.                |
| 7211 14<br>7211 19                                                                                 | ТВТ, $\sigma < 600\text{мм}$ , $\delta \geq 4.75\text{мм}$<br>ТВТ, $\sigma < 600\text{мм}$ , $\delta < 4.75\text{мм}$                                                                                                                                                                              | 0<br>0                     | 0<br>0                     |
| 7211 23 10 00<br>7211 23 51 00<br>7211 23 99 00<br>7211 29                                         | ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600\text{мм}$ што содржат по маса помала од 0,25% јаглерод<br><br>ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600\text{мм}$ што содржат по маса 0,25% јаглерод или поголема                                                                                                                          | 0<br>0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0           |
| 7212 40                                                                                            | Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 мм: Премачкани, лакирани или превлечени со пластична маса:                                                                                                                                                        | 0                          | 0                          |
| 7305                                                                                               | Други цевки (на пример, заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:                                                                                                                              | 525 т.                     | 525 т.                     |
| 7306                                                                                               | Други цевки и шупливи профили (на пример, со отворени споеви или заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:                                                                                                                                                           | 525 т.                     | 525 т.                     |

Кратенки  $\sigma$  - ширина,  $\delta$  - дебелина, ТВТ-топло валана трака; ТВЛ-топло валан лим;  
ЛВТ-ладно валана трака; ЛВЛ-ладно валан лим

- (1) со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност од билансните можности  
(2) преоценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансните можности

**ЛИСТА  
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА**

(Прилог 2 кон Протокол 2)

| Тарифен број<br>(Тарифна<br>ознака) | Наименување на стоката                                                                                                                                                                    | Квота за<br>период 01.07<br>до 30.09.2003<br>(во тони) | Квота за<br>период 01.10<br>до 31.12.2003<br>(во тони) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                      | 4                                                      |
| 0210 19                             | Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови : Месо свинско: Друго:                                     | 25                                                     | 25                                                     |
| 0402 10                             | Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување: Во прав, грагули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија што не надминува 1,5% по маса | 12,5                                                   | 12,5                                                   |

|               |                                                                                                                                                                                 |       |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 0405 10       | Путер:                                                                                                                                                                          | 112,5 | 112,5 |
| 0406 90 23 00 | Друго сирење: Друго: Едам                                                                                                                                                       | 12,5  | 12,5  |
| 0406 90 69 00 | Друго сирење: Друго                                                                                                                                                             |       |       |
| 0406 90 78 00 | Друго сирење: Гауда                                                                                                                                                             |       |       |
| 0406 90 86 00 | Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 47% но не надминува 52%                                                                          |       |       |
| 0406 90 87 00 | Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 52% но не надминува 62%                                                                          |       |       |
| 0406 90 88 00 | Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 62% но не надминува 72%                                                                          | 75    | 75    |
| 0406 90 93 00 | Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 72%                                                                                              |       |       |
| 1502 00 10 00 | Маснотни од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тарифен број 1503: За индустриска употреба, освен за производство на храна за човечка исхрана              |       |       |
| 1602          | Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:                                                                                        | 137,5 | 137,5 |
| 1604 13       | Приготвени или конзервирани риби:                                                                                                                                               | 100   | 100   |
| 1704 90       | Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:                                                                                                               | 35    | 35    |
| 1806          | Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:                                                                                                                       | 80    | 80    |
| 1905 31       | Слатки бисквити:                                                                                                                                                                | 82,5  | 82,5  |
| 1905 32       | Вафли и обланди:                                                                                                                                                                |       |       |
| 1905 90       | Друго:                                                                                                                                                                          | 37,5  | 37,5  |
| 2009          | Овошни сокови (вклучувајќи шир од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување: | 150   | 150   |
| 2103 30 90 00 | Приготвен синип (сенф)                                                                                                                                                          | 50    | 50    |

**Л И С Т А**  
**ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД**  
**РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА БЕЗ ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ВО РАМКИ НА КВОТИ**  
**И СО 50% НАМАЛЕНА ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ЗА НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ**  
**ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА**

Прилог 1 (а)

| Тарифна ознака | О п и с                                                                                                                                                                                                                                   | Квоти за период 01.07 до 30.09.2003 (во тони) | Квоти за период 01.10 до 31.12.2003 (во тони) | Применливи царини за надминати количини (% од МФН) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0203 21        | Месо свинско, замрзнато:                                                                                                                                                                                                                  | 75                                            | 75                                            | 50                                                 |
| 0203 22        | Трупови и полутки:                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                               |                                                    |
| 0203 29        | Бутови, плешки и парчиња од мис, со коски:                                                                                                                                                                                                |                                               |                                               |                                                    |
| 0401 20        | Друго:                                                                                                                                                                                                                                    | 150                                           | 150                                           | 50                                                 |
|                | Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување: Со содржина на маснотија, што надминува 1% но не надминува 6% по маса:                                                                            |                                               |                                               |                                                    |
| 0402 21        | Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување: Во прав, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија, што надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер или други материји за засладување: | 2,5                                           | 2,5                                           | 50                                                 |
| 0406 30        | Сирење топено, освен стругано или во прав:                                                                                                                                                                                                | 37,5                                          | 37,5                                          | 50                                                 |
| 0406 90        | Друго сирење:                                                                                                                                                                                                                             | 37,5                                          | 37,5                                          | 50                                                 |
| 1101 00        | Брашно од пченица или наполица:                                                                                                                                                                                                           | 50                                            | 50                                            | 50                                                 |
| 1512 19        | Масла од сончоглед или шафраника и пшенич фракции: Друго                                                                                                                                                                                  | 50                                            | 50                                            | 50                                                 |
| 1601 00        | Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на оние производи:                                                                                      | 100                                           | 100                                           | 50                                                 |

|            |                                                                                          |      |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 1602       | Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв: | 250  | 250  | 50 |
| 2103 90 90 | Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:  | 37,5 | 37,5 | 50 |
| 2104 10    | Суши и чорби и препарати за тие производи:                                               | 100  | 100  | 50 |
| 2106       | Прехранбени производи на друго место не спомнати или опфатени:                           | 125  | 125  | 50 |
| 2401 10    | Тутун, суров и непреработен: Тутун, неоджилен/нережан:                                   | 625  | 625  | 50 |
| 2402 20    | Цигари што содржат тутун:                                                                | 2,5  | 2,5  | 50 |

### ЛИСТА

#### ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА БЕЗ ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ВО РАМКИ НА КВОТИ И ПРОГРЕСИВНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ВО ТРАНЗИЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА

Прилог 1(6)

| Тарифна ознака     | Опис                                                                                                                                                                                                 | Квоти за период 01.07 до 30.09.2003 (во тони) | Квоти за период 01.10 до 31.12.2003 (во тони) | Применливи царини за надминати количини % од МФН 2003 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0207 12<br>0207 14 | Месо и јастиви делови од живина од тар.број 0105, замрзнати:<br>Несечено, во парчиња, замрзнато:<br>Парчиња и јастиви делови, замрзнати:                                                             | 300                                           | 300                                           | 30                                                    |
| 1704 90            | Производи од шеќер (вклучување бела чоколада) без какао: Друго:                                                                                                                                      | 75                                            | 75                                            | 30                                                    |
| 1806               | Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:                                                                                                                                            | 137,5                                         | 137,5                                         | 30                                                    |
| 1905 90            | Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи: Друго | 27,5                                          | 27,5                                          | 30                                                    |
| 2202 90            | Други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар.број 2009 : Друго:                                                                                      | 87,5                                          | 87,5                                          | 30                                                    |
| 2208 20            | Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:                                                                                                                   | 200                                           | 200                                           | 30                                                    |
| 2209 00            | Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина:                                                                                                                                                    | 125                                           | 125                                           | 30                                                    |

**ЛИСТА**  
**ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО**  
**ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА СО МФН ЦАРИНА И ПО ТРАНЗИЦИОНИОТ ПЕРИОД**  
**ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДИНА**

Прилог 1 (ц)

| Тарифна ознака | Опис                                                                                                    | МФН |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0203 11        | Месо свинско, свежо или разладено:                                                                      |     |
| 0203 12        | Трупови и полутки:                                                                                      |     |
| 0203 19        | Бутови, плешки и парчиња од нив со коски:                                                               |     |
| 0203 19        | Друго:                                                                                                  |     |
| 1701 99        | Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба: Друго: Друго: |     |
| 2204           | Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар.број 2009:          |     |
| 2401 20        | Тутун, суров и непреработен: Тутун, делумно или целосно оджилен / режан:                                |     |

**ЛИСТА**  
**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**  
**ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА**

ПРИЛОГ 1

| Тарифна ознака (макед.) | Наименување на стоката                                                                                                                                                       | Квоти за период 01.07 до 30.09.2003 (во тони) | Квоти за период 01.10 до 31.12.2003 (во тони) | Царинска стапка |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 0207                    | Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати                                                                                         | 750 т.                                        | 750 т.                                        | 0%              |
| 0713 40 00 90           | Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга                                                                                                  | 125 т.                                        | 125 т.                                        | 0%              |
| 0802 22 00 00           | Друго најчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници ( <i>Corylus spp.</i> ): Лупени                                                                                    | 62,5 т.                                       | 62,5 т.                                       | 0%              |
| 0805                    | Агруми, свежи или сушени:                                                                                                                                                    | 0 т.                                          | 4.000 т.                                      | 0%              |
| 0806 20                 | Грозје: Сушено:                                                                                                                                                              | 62,5 т.                                       | 62,5 т.                                       | 0%              |
| 1509 10 90 00           | Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго                                                         | 25 т.                                         | 25 т.                                         | 0%              |
| 1604 14                 | Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди ( <i>Sarda spp.</i> ): Други приготвени или конзервирани риби: Друго: | 87,5 т.                                       | 87,5 т.                                       | 0%              |
| 1604 20 70 00           | Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот <i>Euthynnus</i> .                                                                                                   |                                               |                                               |                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2005 70       | Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006-Маслинки:                                                                                                                                                                                   | 175 т.       | 175 т.       | 0%           |
| 2008          | Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени                                                                                                          | 50 т.        | 50 т.        | 0 %          |
| 2203 00       | Пиво добиено од слад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 т.        | 75 т.        | 50 % помалку |
| 2905 43 00 00 | Други полихидроксилни алкохоли: Манитол                                                                                                                                                                                                                                                                                              | неограничено | неограничено | 0 %          |
| 2905 44       | Други полихидроксилни алкохоли: Д-Глуцитол (сорбитол):                                                                                                                                                                                                                                                                               | неограничено | неограничено | 0 %          |
| 3505          | Декстрин и др. модификувани скробови (на пр. прежелатинизирани или естерификувани скробови), дисипа врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови                                                                                                                                                  | неограничено | неограничено | 0 %          |
| 3809          | Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати ( на пр. средства за апаратура и нагизување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени | неограничено | неограничено | 0%           |
| 5201 00       | Памук, невлачен или нечесан                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | неограничено | неограничено | 0%           |
| 5301          | Лен, суров или преработуван но непереден, количишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скрубени текстилни материјали)                                                                                                                                                                                            | неограничено | неограничено | 0%           |
| 5302          | Коноп ( <i>Cannabis sativa</i> L.) суров или преработуван но не преден, количишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скрубен текстилен материјал)                                                                                                                                                              | неограничено | неограничено | 0%           |

Министерство за економија

**995.**

Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2002, 11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 03.06.2003 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО  
НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА**

**Член 1**

Во Правилникот за индикацииите за остварување на право на ортопедски и други помагала ("Сл. весник на РМ" бр. 111/2000 и 71/2001) во членот 3, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"Осигуреното лице кое користи навлаки (чорапи) за чунка на ногата, може да користи до 6 навлаки (чорапи), годишно."

**Член 2**

Членот 6 се менува и гласи: "Осигуреното лице кое прв пат остварува право на трајна протеза, има право и на имедијантно лежиште за протезата, заради прилагодување на чунката за протезата."

**Член 3**

Во членот 12 став 1 по зборот "одобрува" се додава зборот "стандардна".

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"Како стандардна инвалидска количка во смисла на став 1 и 2 на овој член се смета количка изработена од метал, кожа, пластична маса, гума и текстил и која има наслони за рацете на расклопување, одморалиште за носете на расклопување и можност за склопување на количката со кочници."

**Член 4**

Во членот 15 по зборовите: "60 месеци" се става запирка и се додаваат зборовите: "а за деца до 18 години 36 месеци".

**Член 5**

Во членот 18 став 1 бројот "15" се заменува со бројот "18".

**Член 6**

Во членот 21 зборовите: "со стандардна кожа или скај" се заменуваат со зборот "кожа".

**Член 7**

Во членот 23 бројот "15" се заменува со бројот "18".

**Член 8**

Во членот 26 зборовите: "и 3" се бришат, а по зборовите: "60 месеци" се додаваат зборовите: "за помагалата од член 25 точка 3 најмногу 12 месеци".



## Член 9

Во членот 27 по точката 4 се додава нова точка 5 која гласи: “5) Нелатон катетер (120 месечно) за лице кај кое не постои можност за своеволно празнење на мочниот меур;”

Точките 5 и 6 стануваат 6 и 7.

## Член 10

По членот 32 поглавјето “4. Интраокуларни лентикули” и членот 33 се бришат.

## Член 11

Во членот 36 по зборовите: “право на” се бришат зборовите: “стапче за” и се додаваат зборовите: “долг бел стап”, а зборовите: “само еднаш” се бришат.

## Член 12

Во членот 38, алинеја 4 зборот “трајно” се заменува со зборовите: “60 месеци”.

## Член 13

Во членот 39 се додава нов став 3 кој гласи: “По исклучок од став 1 и 2 на овој член, на децата од став 2 на овој член ако имаат оштетување на слухот на двете уши, ако тоа е неопходно може да им се одобри слушен апарат за двете уши.”

## Член 14

Во членот 42 став 1 се додава нова точка 4 која гласи: “4) Канален слушен апарат кај сите видови на оштетување на слухот на деца до навршена 18 годишна возраст.”

Во ставот 2 после зборовите: “влошка за спроводливост” записката се брише и се додаваат зборовите: “адаптирана на ушниот канал”.

Ставот 3 се брише и се додава нов став 3 кој гласи: “Рокот на траење на слушен апарат изнесува за деца до наполнета 7 годишна возраст 24 месеци, за лица над 7 годишна возраст до 18 години 36 месеци, а за останатите рокот на траењето е 60 месеци.”

## Член 15

Во членот 43 зборовите во заградата: “интерканален слушен апарат или друг вид на надстандарден слушен апарат” и заградата се брише.

## Член 16

Во членот 62, по зборот “ортопедските” се додаваат зборовите: “и други помагала”, а зборовите: “- протези и ортози” се бришат, а по зборот “одобри” се додаваат зборовите: “поправка на помагалата, замена на делови и”.

## Член 17

Во членот 63 став 1 бројот “40%” се заменува со бројот “10%”.

## Член 18

Во списокот на ортопедски помагала од реден број 123 до 151 во графата “помагалото го препишува” покрај ортопед да се додаде и “физијатар”, редниот број 178 се брише, а по редниот број 168 се додава нов реден број 168а, кој гласи:

|      |                 |         |              |   |   |   |   |    |   |
|------|-----------------|---------|--------------|---|---|---|---|----|---|
| 168а | Нелатон катетер | Член 27 | Избран лекар | / | / | / | / | Не | / |
|------|-----------------|---------|--------------|---|---|---|---|----|---|

## Член 19

Се овластува стручната служба на Фондот да изготви пречистен текст на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

## Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивање на согласност од Министерството за здравство.

Бр. 02-4247/7  
4 јуни 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
проф. д-р Софија Тодорова, с.р.

## 996.

Врз основа на член 163 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на 12.06.2003 година, ја донесе следната

## ОДЛУКА

1. Во точка 1 став 1 алинеи 2, 3 и 4 од текстот на Одлуката бр. 03-638/1 од 27.05.2003 година на Комисијата за хартии од вредност е направена техничка грешка, поради што зборовите: “со државни обврзници” со кои завршуваат алинеите се бришат.

2. Во точка 1 став 1 алинеи 1, 3 и 4 од текстот на Одлуката бр. 03-638/1 од 27.05.2003 година на Комисијата за хартии од вредност, интерпункцискиот знак “точка (.)” запишан во изнесените процентуални вредности се заменува со интерпункцискиот знак “запирка (,)”.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-638/2  
12 јуни 2003 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.

## 997.

Врз основа на член 38, став 4 од Законот за угостителската и туристичката дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 23/95), Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, по претходно мислење на Министерството за образование и наука и Туристичкиот сојуз на РМ, ја пропишува следнава

### ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

## Член 1

Стручниот испит за туристички водич се полага според пропишана содржина на стручните предмети.

## Член 2

Стручниот испит за туристички водич се полага по следниве предмети:

- Општествено уредување на Република Македонија;
- Историја на Македонија;
- Основи на туризмот;
- Културно наследство на Македонија;
- Туристичка географија на Македонија;
- Комуникативно-пропагандна дејност;
- Психологија на туризмот;
- Странски јазик (по барање на кандидатот).

## Член 3

Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик, особено оспособеност за комуникација.

## Член 4

Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен испит за туристички водич до Факултетот за туризам и угостителство во која наведува кој странски јазик би го полагал.

## Член 5

Право на пријавување и полагање стручен испит за туристички водич имаат кандидати кои завршиле најмалку средно образование.

## Член 6

Кандидатите кои завршиле вишо или високо образование и положили некои од предвидените предмети се ослободуваат од полагање на истите. За тоа одлучува предметниот наставник.

## Член 7

Со пријавата се поднесуваат препис од документите за завршеното образование и препис од извод на матична книга на родените.

**Член 8**

На кандидатот кој го положил стручниот испит за туристички водич му се издава уверение. Уверението го издава Факултетот за туризам и угостителство.

**Член 9**

На лицето кое поседува уверение за положен стручен испит за туристички водич му се издава легитимација за туристички водич. Легитимацијата ја издава Министерството за економија на Република Македонија.

**Член 10**

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за полагање стручен испит за туристички водич и истекува важноста на легитимацијата за туристички водич ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/84).

**Член 11**

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

28 март 2003 година      Декан на ФТУ - Охрид,  
Охрид      проф. д-р Софронија Миладиновски, с-р.

**998.**

Врз основа на член 38, став 4 од Законот за угостителската и туристичката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95) и член 30-г, став 4 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002), Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, по претходно мислење на Министерството за образование и наука и Туристичкиот сојуз на РМ, ја пропишува следнава

### **ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК**

**Член 1**

Стручниот испит за туристички придружник се полага според пропишана содржина на стручните предмети.

**Член 2**

Стручниот испит за туристички придружник се полага по следниве предмети:

- Општествено уредување;
- Меѓународни економски односи;
- Основи на сообраќајот;
- Комуникативно-пропагандна дејност;
- Туристичка географија;
- Царинско работење;
- Култура на однесување;
- Странски јазик (по барање на кандидатот).

**Член 3**

Предметот странски јазик опфаќа говорен јазик, особено оспособеност за комуникација.

**Член 4**

Кандидатот поднесува пријава за полагање стручен испит за туристички придружник до Факултетот за туризам и угостителство во која наведува кој странски јазик би го полагал.

**Член 5**

Право на пријавување и полагање стручен испит за туристички придружник имаат кандидати кои завршиле најмалку средно образование.

**Член 6**

Кандидатите кои завршиле вишо или високо образование и положили некои од предвидените предмети се ослободуваат од полагање на истите. За тоа одлучува предметниот наставник.

**Член 7**

Со пријавата се поднесуваат препис од документите за завршеното образование и препис од извод на матична книга на родените.

**Член 8**

На кандидатот кој го положил стручниот испит за туристички придружник му се издава уверение. Уверението го издава Факултетот за туризам и угостителство.

**Член 9**

На лицето кое поседува уверение за положен стручен испит за туристички придружник му се издава легитимација за туристички придружник. Легитимацијата ја издава Министерството за економија на Република Македонија.

**Член 10**

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

28 март 2003 година      Декан на ФТУ - Охрид,  
Охрид      проф. д-р Софронија Миладиновски, с-р.

### **Огласен дел**

#### **СУДСКИ ОГЛАСИ**

##### **ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд е поведена парнична постапка за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителот Сејди Бајрами од Скопје, ул. "191" бр. 8, преку полномошникот Драги Јакимовски адвокат од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 9, против тужените Шадан Карабиер, Рецаин Хазирден, Хердан Гозаи, Фикрет Челик, Адам и Фаик Хазирден сите во Република Турција со непозната адреса, како законски наследници на сега покојниот Али Целал. Вредност на спорот 100.000,00 денари.

Бидејќи тужените се со непозната адреса во Република Турција, а немаат оставено полномошник во Република Македонија, согласно член 78, став 4 и 5 од ЗПП, судот постави привремен застапник од редот на адвокатите на град Скопје и тоа адвокатот Примислав Марковиќ ул. "Битпазарска" бр. 15, кој ќе ги штити правата и интересите на сите тужени до нивно појавување пред овој суд, на нивни полномошник, односно додека Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи на општините на град Скопје не го извести судот дека назначил старател на тужените.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр. 3394/02. (16442)

##### **ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО**

Пред овој суд е поведена постапка по тужба на тужителот Аслан Бајрами од Куманово против тужениот Димитар Поповиќ, сега со непозната адреса на живеење во СР Југославија. Од страна на судот како привремен застапник се назначува адвокатот Уљбер Дестани кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се јави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, I. П. бр. 09-1431/03. (16412)

##### **ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП**

Пред Основниот суд во Прилеп, поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Мека Тотик од с. Житоше, против тужениот Еркан Сулејманоски од с. Десово, а сега со непозната адреса во Турција.

Бидејќи тужениот Еркан Сулејманоски е со непозната адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред Основниот

суд во Прилеп или да одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува во судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 324/2003.  
(16711)

#### ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор за развод на брак по тужба на тужителот Алиов Себајдин од с. Тополница, против тужената Алиова Јашар Гулизар од с. Тополница, сега со непозната адреса во Холандија.

Се повикува тужената Алиова Јашар Гулизар да се јави во судот во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да достави своја адреса на живеење или назначи свој полномошник.

Доколку во предвидениот рок не се јави во судот ќе и биде поставен привремен старател и тоа Маријана Ристова, стручен соработник во Основниот суд во Радовиш, која ќе ги застапува нејзините интереси додека не се јави тужената или нејзин полномошник.

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 202/03.  
(16710)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор-сопственост, по тужба на тужителот Исмаили Џабир од село Чelopeк, против тужениот Мустафи Бајрам од село Чelopeк, сега со непозната адреса во Германија и Таири Аким.

Се повикуваат тужените Мустафи Бајрам од татко Мустафа од село Чelopeк и Таири Аким од село Новаке, сега со непозната адреса, да се јават во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достават свои адреси или да одредат полномошник.

Во спротивно, судот на тужените ќе им постави привремен старател кој ќе ги застапува до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 514/2003.  
(16801)

Пред овој суд се води постапка за сопственост, по тужба на тужителот Демиралли Кадри од Тетово, против тужениот Лиќа Енвер од Тетово, сега со непозната адреса во СР Германија.

Бидејќи тужениот Лиќа Енвер од Тетово, е со непозната адреса во СР Германија, се повикува да се јави во рок од 30 дена пред Основниот суд во Тетово или да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во оваа постапка се до окончувањето на истата или до нивно евентуално јавување пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 497/2003.  
(16803)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 800/2003 од 19.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 01006592?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на одлуката за зголемување на основна главница на Фабриката за преработка на овошје и зеленчук "ВИТАПЕЛЛА" АД Битола, ул. "Новачки пат" бб, Битола.

Се врши запишување на Одлука за зголемување на основна главница на ФПОЗ "ВИТАПЕЛЛА" АД Битола бр. 02-331/3 од 30.05.2003 година.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 800/2003.  
(16986)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2013/2003, од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02017442?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за промет на стоки на големо и мало во внатрешен и надворешен промет ДЕНДРО Петре и други ДОО Скопје, ул. "Ленинова" бр. 33а.

Се брише Лидија Типевска - Богданоска - управител без ограничување.

Се запишува Гоце Богдановски - управител без ограничувања во Друштвото за промет на стоки на големо и мало во внатрешен и надворешен промет ДЕНДРО Петре и други ДОО Скопје, ул. "Ленинова" бр. 33а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2013/2003.  
(16191)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1650/2003, од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02006526?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста во ВТП на Друштвото за производство, угостителство, промет на големо и мало СТАРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Костадин Кирков" бр. 20, Скопје.

Се врши проширување на дејноста во внатрешното трговско работење на друштвото.

Друштвото врши проширување на дејноста во внатрешниот трговски промет и тоа:

- Дејноста се проширува со: 74.70, 45.45, 93.01, 01.41 и 01.41/3.

- Пречистен текст: 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 20.40, 19.20, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 93.05, 74.70, 45.45, 93.01, 01.41 и 01.41/3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1650/2003.  
(16193)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 643/03, од 04.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02045996?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги БИОМЕДИУМ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Грче" бр. 4/24.

Со Одлука од 14.02.2003 година содружниците на Друштвото за производство, трговија и услуги БИОМЕДИУМ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Грче" бр. 4/24, одлучија да извршат промена на лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Врз основа на Одлука од 14.02.2003 година се брише Кирил Филев, досегашен управител на друштвото и се запишува Митко Цветков - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 643/03.  
(16195)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1816/03, од 27.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02016522?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговското друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК Урош и др. увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/4.

Новото седиште на друштвото е на ул. "11 Октомври" бр. 23 2/1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1816/03. (16196)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1997/2003, од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02003170?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Трговското друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК ХЕМ Урош и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/4.

Седиштето се менува и ќе гласи: Трговско друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК ХЕМ Урош и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 23 2/1.

Се брише Горан Јовановиќ, а се запишува Гане Кочов, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1997/2003. (16198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 541/03, од 11.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02001124?-000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за туризам, промет и услуги во сообраќајот ГОЛДЕР Пешевски и др. ДОО Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 19, згр. Градски зид, кула 3.

Новиот назив на друштвото е Друштво за туризам, промет и услуги во сообраќајот СИМ СЕРВИС Пешевски и други ДОО Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 19, згр. Градски зид, кула 3.

Од друштвото истапува содружникот: ГОЛДАИР Претпријатие за авионски услуги, Претпријатие со ограничена одговорност Атина панепистимис 15, Р. Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 541/03. (16200)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5534/2002, од 13.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02045547?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштвото за производство и промет на земјоделски и сточарски производи ГЕН БРИД ИНЖЕНЕРИНГ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Вич" бр. 28/19, Скопје.

На ден 20.09.2002 година пристапила Никица Панова Горгевска, а на истиот ден истапил Драгослав Коцевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5534/2002. (16201)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 865/2003, од 24.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02013386?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИНЕР Драган ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 67, локал 9, Скопје.

Фирмата се менува и ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ВИНЕР ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 67, лок. 9, Скопје.

На ден 07.03.2003 година пристапил Роберт Мојсовски, а на истиот ден истапил Санден Драган.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 865/2003. (16202)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2032/03, од 09.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02019129?-8-03-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство, услуги и трговија Д.Н.Т. ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 30.

Новото седиште на друштвото е на ул. "Илинденска" бр. 76.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2032/03. (16203)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2031/2003, од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02023176?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за надворешен и внатрешен промет и услуги МАНЕКС КОРПОРЕЈШН АД Скопје, ул. "164" бр. 46а.

Промена на претседател на Управен одбор на АД МАНЕКС КОРПОРЕЈШН во Скопје со седиште на ул. "164" бр. 46 а.

Се разрешува Маневска Вера од функција претседател на МАНЕКС КОРПОРЕЈШН АД на Управниот одбор на друштвото со стан на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 1/8-3, Скопје.

Се именува лицето Љубомир Маневски за претседател на Управниот одбор на МАНЕКС КОРПОРЕЈШН АД Скопје со стан на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 1/8-3, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2031/2003. (16204)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2082/03, од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02029709?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за козметички услуги ШУРИЈЕТЕ Шурете Лила ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Атинска" бр. 23.

Дејности во внатрешен промет се проширува со: 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2082/03. (16205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1868/2003, од 03.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02048082?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирмата на Трговија на мало СТЕФАНИЈА ТП Зорица Сокол Донева, ул. "Теодосиј Синаитски" бр. 9-А, Скопје.

Се запишува бришењето на фирма Трговец поединец на Трговија на мало СТЕФАНИЈА ТП Зорица Сокол Донева, ул. "Теодосиј Синаитски" бр. 9-А.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1868/2003. (16206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1619/2003, од 12.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 7-02001896-09-020, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" п.о. Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15-а, Подружница шумско стопанство "Преспадрво" Ресен, ул. "Корчуланска" бр. 40.

Промена на лице овластено за застапување.

Да се брише Тановски Симеон - раководител - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Да се запише: Веловски Томче - раководител - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Пречистен текст: Веловски Томче - раководител - директор со ограничени овластувања на износ до 60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1619/2003. (16207)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1620/2003, од 12.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 7-02001896-004-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми "Македонски шуми" п.о. Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15-а, Подружница шумско стопанство "Црн Бор" - Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бб.

Промена на лице овластено за застапување.

Да се брише Бицоски Костадин - раководител - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Да се запише Лесноски Ратко - раководител - директор со ограничени овластувања до 60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Пречистен текст: Лесноски Ратко - раководител - директор со ограничени овластувања на износ до 60.000,00 денари дневно, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1620/2003. (16208)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 299/03, од 06.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-480-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното училиште "Коле Неделковски" - Скопје, ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 8.

Се брише досегашниот застапник Лепосава Дочева, а се запишува како нов застапник лицето Мери Шеќерова, на должност директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 299/03. (16209)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 321/2003, од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-50028-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното Основно училиште "Александар Урдаревиќ" с. Сандево, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Алексов Никола - директор, а се запишува како нов застапник лицето Андоновски Живе - в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 321/2003. (16212)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 291/2003, од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Ј.У. Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје, ул. "II Македонска Бригада" бб.

Се брише досегашниот застапник - директор Ермонд Мифтари. Се запишува новиот застапник Велковски Драган - в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 291/2003. (16216)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. бр. 16/03 од 12.06.2003 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации основањето на Здружението на граѓани Организација на жени "ХАРИЗМА" с. Другово.

Здружението ќе се залага за ублажување на проблемите на жената, женските права, подигање на свеста на жените за сопствената улога во општеството и семејството, влијание кон позитивните промени на јавното мислење, влијание врз јавната политика, грижа за сопственото здравје, грижа за правилен развој и едукација на младите и децата во сите сегменти на животот и друго.

Седиштето на здружението е во ЦСУ "Христо Узунов" с. Другово.

Здружението ќе го застапува и претставува лицето Снежана Штерјоска од с. Другово.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 12.06.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево, Рег. ЗГФ. бр. 16/03. (16713)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Ст.бр.449/02 од 21.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот "Градинар Лоза" АД - Скопје, со седиште на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4, со сметка број 40100-601-34868 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, со адреса на ул. "Владимир Комаров" бр.40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 02.07.2003 година во 8,45 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15199)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 280/03 од 19.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги КИКО И САШО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Тодор Чангов“ бр. 8/3, жиро сметка бр. 300000000024771 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 020393187-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги КИКО И САШО ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (16562)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 272/03 од 19.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги МЕДИТЕРАН КОМЕРЦ 79 Васка ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Беласица“ бб, жиро сметка бр. 40110-601-346350 при Агенција за работа со блокирани сметки, и регистарска влошка бр. 02010865?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги МЕДИТЕРАН КОМЕРЦ 79 Васка ДООЕЛ.

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (16563)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 279/03 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНПЕКС Емилија и Жарко ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Милан Мијалковик“ бр. 30, и регистарска влошка бр. 02029262?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНПЕКС Емилија и Жарко ДОО увоз-извоз- Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (16585)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 281/03 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ОГРАЖДЕН КОМЕРЦ Стоил и Драган ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Душко Поповик“ бб, со жиро сметка 30000000-0223718 и регистарска влошка бр. 02016122?-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ОГРАЖДЕН КОМЕРЦ Стоил и Драган ДОО увоз-извоз - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (16636)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 116/03 од 21.05.2003 година над стечајниот должник Трговец-поединец Данче Александар Котевска за трговија Битола ТП, со седиште во Битола на ул. „Стив Наумов“ бр. 72, запишан во регистарска влошка бр. 01013193, на Основниот суд во Битола со жиро сметка при Стопанска банка АД Битола, бр. 500-000000231760 со дејност со шифра 52.11, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16712)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Ст.бр.401/03 од 19.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија ТЕХНО МАРК Технометал Вардар и Марк Капитал импорт-експорт ДОО - Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 11, со сметка број 300000000259705 при Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка број 02026274?-3-03-000, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија ТЕХНО МАРК Технометал Вардар и Марк Капитал импорт-експорт

ДОО - Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 11, со сметка број 300000000259705 при Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка број 02026274?-3-03-000, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во “Службен весник на РМ”.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16762)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.54/03 од 18.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие КАПРИКОРН КОМПАНИ експорт-импорт ДОО - Скопје, со седиште на ул. „Трајко Китанчев“ бр. 48, со жиро сметка 40100-601-400743 и регистарска влошка 1-41801-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие КАПРИКОРН КОМПАНИ експорт-импорт ДОО - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16771)

Основниот суд во Гостивар, со решение на овој суд Ст.бр.43/2003 од 20.06.2003 година, објавува дека е отворена стечајна постапка над должникот З.К. “Прогрес” од Дебар.

За стечаен управник се определува лицето Миодраг Ѓорѓески од Тетово, ул. “Маршал Тито” бр. 15/3, со телефон 070-756644.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права над недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за Собира на доверители за испитување и утврдување на пријавени побарувања и рочиште за Собрание на доверители, на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, кое ќе се одржи на 15.07.2003 година во 11,00 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (16778)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка над Македонка “Предилница” АД во стечај - Штип, Ст.бр.3/2000, ги известува доверителите на должникот дека на 3.07.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на Собрание на доверители по повод предлогот на доверителот Фонд за ПИО на Македонија за поништување на претходно објавените тендери за продажба на имотот на стечајниот должник “Предилница” АД во стечај - Штип и објавување на нов.

Од Основниот суд во Штип. (16784)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка над должникот “Врсаково” ДОО во стечај - с.Врсаково, Ст.бр.6/02, ги известува доверителите на должникот дека на 04.07.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште на должникот ДОО “Врсаково” во стечај с.Врсаково.

Од Основниот суд во Штип. (16789)



Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка над должникот “Лозарство“ ДОО во стечај - с.Таринци Ст.бр.13/01, ги известува доверителите на должникот дека на 07.07.2003 година во 10 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на Собрание на доверители заради усвојување програма за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на “Лозарство“ ДОО с.Таринци.

Од Основниот суд во Штип. (16790)

Основниот суд во Струмица, објавува дека се отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, градежништво и услуги КАТ-ТРЕКС ДООЕЛ експорт-импорт од Радовиш, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бр. 170, со жиро сметка под бр. 220671100366037 што се води при Македонска банка АД од Скопје, регистрирано во Основниот суд во Штип со решение под Трег.бр.443/02 од 10.05.2002 и број на регистарска влошка 030010009?-8-12-00.

За стечаен управник се определува Оливер Чолаков, дипл.ек. од Струмица, ул. “24 Октомври“ бр. 6.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 30 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители - испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучат за понатамошниот тек за постапката кое ќе се одржи на 10.07.2003 година во 10,30 часот, во судница бр.3.

Решението да се достави до Одделот за регистрација на Основниот суд во Штип поради запишување во трговскиот регистар и земјишните книги.

Решението да се објави на огласната табла на овој суд и во “Службен весник на РМ“.

Жалбата против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (16791)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.141/03 од 19.06.2003 година, отвори стечајна постапка над Трговецот поединец за трговија на мало Кире Боровој Огненовски ОВОРЕЦ с.Кутретино, Демир Хисар ТП, запишан во регистарска влошка бр. 01015571?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 220701100513718 при Македонска банка АД Скопје, експозитура Демир Хисар, со дејност трговија на мало со облека.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (16792)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.71/03 од 22.04.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТДПТ Ацо и Стојан “АМС-УПЕКС“ ДОО увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59577 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16793)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.96/2003 од 10.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги, трговија на големо и мало Игор Петрески и др. МЕДО увоз-извоз Прилеп ДОО, со седиште на ул. “Јане Сандански“ бр. 10, Прилеп, запишано во регистарска влошка 01007289?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, со жиро сметка 41100-601-46652 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (16796)

Основниот суд во Штип, со решение Ст.бр.59/02 од 25.04.2003 година, констатира одлука за ликвидација на должникот АД “Лаковица“ во стечај - Штип, донесена на седница на Собрание на доверители.

Стечајниот управник е задолжен да го претвори имотот, предметите и други имотни права во пари што претставуваат стечајна маса.

Продажбата на имотот да се одвива по упатство на Одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (16797)

Основниот суд во Штип, со решение Ст.бр.53/02 од 23.05.2003 година, констатира одлука за ликвидација на должникот АД “14-ти Септември“ во стечај - Свети Николе, донесена на седница на Собрание на доверители.

Стечајниот управник е задолжен да го претвори имотот, предметите и други имотни права во пари што претставуваат стечајна маса.

Продажбата на имотот да се одвива по упатство на Одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (16798)

Основниот суд во Штип, со решение Ст.бр.7/99 од 16.05.2003 година, констатира одлука за ликвидација на должникот ДОО “Блажо Сандев“ во стечај - Штип, донесена на седница на Собрание на доверители.

Стечајниот управник е задолжен да го претвори имотот, предметите и други имотни права во пари што претставуваат стечајна маса.

Продажбата на имотот да се одвива по упатство на Одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (16800)

## ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Љилјана Милошевска од Скопје, со стан на ул. “Никола Киров-Мајски“ бр. 19-а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.5638/03 од 24.03.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги НИКИТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Михаил и Ефтихиј“ бр. 11, со број на жиро сметка 300000000819783, депонент Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16802)

Ликвидаторот Марјан Дичоски од Скопје, ул. "Козара" бр. 26, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.1033/2003, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ИНТЕРТЕКС 98 Павлина и други ДОО увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 200000027000233 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (16829)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1381/03, од 21.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02044740?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за производство и трговија НЕНА С ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје, н. Колонија, ул. "120" бр. 43.

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Натка Мартиновиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1381/03. (16308)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над подвижни предмети - систем за ладење и замрзнување, кој за сметка на заложниот должник Друштво за производство, трговија и угостителство ДАР-САН ДОО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. "Туро Ѓаковик" бр. 24, БДС 5062128, се набавува од продавачот Друштво за производство и трговија БИБО КОМЕРЦ Данчо ДООЕЛ увоз-извоз Велес, по профактура бр. 04-1202 од 04.12.2002 година, со следните карактеристики: потекло-Италија, систем на палети - канца, долга 500 центиметри, широка 350 центиметри, висока 255 центиметри, две врати, дебелина на панел 10 центиметри, дворежимски мотор од три и пол киловата, марка Доринг - Италија, панел патос обложен со росфрај плех, максимална температура минус дваесет степени целзиусови, режим за одржување по потреба, од нула до десет степени целзиусови и купопродажна цена од еден милион и петстотини илјади денари.

Воспоставен е регистриран невладетелски залог од прв ред, во корист на Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување на побарување по основа долгорочен кредит, во износ од 8 000 ЕУР, со нотарски акт ОДУ бр. 123/03 од 17.06.2003 година, изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово. (16435)

Над подвижен имот сопственост на Трговското друштво за производство, промет и услуги К и К ДОО Скопје:

- Климатизери Вирпул АДП 532 ВХ, количина 89, по поединечна цена од 18.600,00 денари односно вкупна цена од 1.655.400,00 денари;

- Климатизери Панасоник ЦС/ЦУ-СА 12БК, количина 100 по поединечна цена од 31.000 денари односно вкупно 3.100.000,00 денари;

- Климатизери Елите АС 12ЕР3, количина 300, по поединечна цена од 18.990,00 денари, односно вкупно 5.697.000,00 денари;

- Климатизери НЕО АЦС ХЦ12 ЛЦД, количина од 500, по поединечна цена од 18.990,00 денари, односно вкупно 9.495.000,00 денари;

- Климатизери НЕО АЦС ХЦ09 ЛЦД, количина од 300, по поединечна цена од 17.990,00 денари, односно вкупно 5.397.000,00 денари;

- Климатизери Самсунг СХ 123СГ, количина 220, по поединечна цена од 28.000,00 денари или вкупно 6.160.000,00 денари.

Вкупната цена за заложените предмети изнесува 31.504.400,00 денари.

Над недвижноста деловна зграда со магацини во Скопје на КО Злоукани според Поседовен лист бр. 420 на КП 159/4 сопственост на Трговското друштво за производство, промет и услуги К и К ДОО Скопје, засновани се залог-хипотека со Анекс Договор за хипотека ОДУ бр. 198/03 од 18.06.2003 година и Договор за регистриран залог на подвижни предмети ОДУ 199/03 од 18.06.2003 година и двете кај нотарот Поповски Слободан од Скопје во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје за 1.500.000,00 евра, кои произлегуваат од договорот за рамковен кредит 09-736 од 16.04.2002 и негов анекс 1287 од 16.06.2003 година, склучени помеѓу Тутунска банка АД Скопје и Трговското друштво за производство, промет и услуги К и К ДОО Скопје за износ од 1.500.000 евра. (16426)

Врз основа на Договор за хипотека во форма на нотарски акт, изготвен од нотарот Матилда Бабиќ под ОДУ бр. 112/03 од 05.06.2003 година, е воспоставено заложно право - хипотека од прв ред во корист на хипотекарниот доверител Тутунска банка АД Скопје, над недвижност - деловен објект/погон за преработка на месо, кој се наоѓа во КО Трубарево и е построен на КП 136 место викано "Јурија", земјиште под објект 7.358 м<sup>2</sup> и нива со површина од 16.812 м<sup>2</sup> или вкупно 24.170 м<sup>2</sup>, евидентиран во Поседовен лист бр. 474 за КО Трубарево, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за трговија на големо и мало МЕГА Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. (16524)

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ бр. 233/03 од 11.06.2003 година, заложниот должник Друштво за градежништво и трговија ОМЕГА Стевче Гурѓа и други ДОО увоз-извоз Скопје со седиште во ТЦ капиштец, лок. 19, МБ 4457676, има заложено свој недвижен имот опишан во потврдената приватна исправа, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е запишан во јавната книга што се води при Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар Скопје во Имотен лист бр. 16105 за КО Центар 2. (16487)

Над недвижниот имот деловен простор во Струмица на ул. "Климент Охридски" изградена на КП бр. 107/9, зграда 1 влез пр. со намена 00570 место викано "К. Охридски" во КО Струмица со површина од 942 м<sup>2</sup>; со право на сопственост на 7/20 идеален дел земјиште на КП бр. 107/9 во КО Струмица план 009, скица 310 м.в. "К. Охридски" со вкупна површина 12116 м<sup>2</sup> од кои 9626 м<sup>2</sup> двор, 1041 м<sup>2</sup> земјиште под зграда 1, 396 м<sup>2</sup> земјиште под зграда 2; 344 м<sup>2</sup> земјиште под зграда 3; 117 м<sup>2</sup> земјиште под зграда 4 и 592 м<sup>2</sup> земјиште под зграда 5 видно во Имотен лист бр. 9553 за КО Струмица на ДЗГУ-Струмица сопственост на заложниот должник Друштво за превоз, трговија и услуги СУПЕРПРА-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 53 а, со БДС 5537517 е заснован залог со нотарски акт ОДУ бр. 119/03 од 09.06.2003 година

во корист на заложниот доверител Бранов Јован и Арапов Љупчо од Струмица за обезбедување на парично побарување во износ од 80.000 евра (осумдесет илјади евра). (16489)

Се објавува засновање на залог на недвижен имот - хипотека на недвижен имот: деловен простор кој се наоѓа во приземјето на станбена зграда на ул. "Маршал Тито" бр. 49 во Богданци и тоа 1/2 - источна страна од локал бр. 3 (преден дел) со површина од 22,60 м<sup>2</sup> и подрумски простор под локалот од 16,56 м<sup>2</sup> или вкупна површина од 39,16 м<sup>2</sup> сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија ХРОМА-ИН-ЖЕНЕРИНГ Ристо ДООЕЛ Богданци во корист на заложниот доверител Комерцијална банка востановена со Договор за залог на недвижен имот со сила на извршна исправа потврдена под ОДУ бр. 87/03 од 21.05.2003 година, кај нотарот Нада Прочкова-Евгелија. (16301)

Сопственикот Попов Војче на другите сосопственици како на лица со приоритетно право на купување им ги нуди на продажба своите 2/6 идеален дел од нива 6 класа устроена на КП 277 - трансформирана, план 2, скица 4, со вкупна површина од 8022 м<sup>2</sup> во место викано "Долни Рид Сливче", упишана во ПЛ бр. 49 за КО Визбегово за купопродажна цена од 180,00 денари за 1 метар квадратен.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотарот.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска со седиште на ул. "Џон Кенеди" бб. Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (16280)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште бр. на парцела 4070, план 017, скица 072, место викано "Крапчеви Ливади", катастарска култура 13000, класа 1, површина 14 71 м<sup>2</sup>, бр. на парцела 4070, зграда 1, план 017, скица 072, место викано "Крапчеви Ливади", катастарска култура 60000, површина 30 м<sup>2</sup>, бр. на парцела 4070, зграда 1, намена на зградата 00691, место викано "Крапчеви Ливади", собност 002, површина 23 м<sup>2</sup> евидентиран во имотен лист бр. 2688 за КО ВАРОШ на име на Јорданоски Богдан Здравко од Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 36.

Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 120.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14. (16508)

Се продава 2/9 идеален дел од недвижен имот земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 4594, место викано "Г. САДОВО", катастарска култура 11000, класа 3, површина 88 29 м<sup>2</sup>, евидентиран во имотен лист бр. 261 за КО Прилеп на име на радевска Жаклина од Прилеп, ул. "Климент Охридски" бр. 2/8.

Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14. (16506)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 818-6-15 ливада од 5 класа на место викано "РАВИТ", во површина од 2829 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 21 за КО Горјане, сопственост на Селмани Шаип Селман и Дурмиши Шаип Риза, двајцата од с. Требош, за купопродажна цена од 60.000,00 (шеесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (16509)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Маринковиќ Радмила и Маринковиќ Бориовоје, нива во КО Визбегово, заведена во Поседовен лист бр. 406 на КП 410/3, план 5, скица 8 во место викано "Јурија", култура нива, класа 5, со вкупна површина од 1020 м<sup>2</sup>, од кои се продаваат 510 м<sup>2</sup> сопственост на Маринковиќ Бориовоје, за купопродажна цена од 200 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево - Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно го губат правото на првенство. (16645)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Нежири Усеин им ја нуди на продажба својата 8/15 идеален дел од нива 3 класа од вкупно 1410 м<sup>2</sup> и нива 2 класа со вкупно 2840 м<sup>2</sup>, или вкупно 4234 м<sup>2</sup>, се устроено на К.П. бр. 177/1, план 2, скица 4, во м.в. "Долна Ограда" упишани во ПЛ 835 за КО Идризово (цела или во делови), за вкупна купопродажна цена од 620.000,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотарот.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска со седиште на ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (16769)

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа), составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ книга II реден број 306/03 од 09.06.2003 година, склучен помеѓу Охридска банка АД Охрид, со седиште на бул. "Македонски Просветители" бр. 19 во Охрид, како заложен доверител и Трговското друштво за производство, трговија и услуги

“ДИКО-КОМЕРЦ“ с. Велгошти ДООЕЛ Охрид, со седиште во с. Велгошти, Охрид, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижниот предмет сопственост на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 16.06.2003 година со деловен број 10320030000073. (16788)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 79/03 од 12.06.2003 година, склучен помеѓу Инвест банка АД Скопје, со седиште на ул. “Македонија“ бр. 9-11 во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за преработка, производство, услуги, трговија и увоз-извоз Фруктана ДОО, с. Аргулица, општина Карбинци, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 13.06.2003 година со деловоден идентификационен број 10720030000075. (16786)

Се продава земјоделско земјиште: КО Ваташа, К.П. бр. 1720, дел 1, план 005, скица 008, м.в. “Желков Дол“, култура лозје, класа 3, со вкупна површина од 623м<sup>2</sup> и КО Ваташа, К.П. бр. 1720, дел 7, план 005, скица 008, м.в. “Желков Дол“, култура пат, со вкупна површина од 98м<sup>2</sup>, што е заедничка сопственост, односно сопственост на Марјан Марковски од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2498 и Имотен лист бр. 1979, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексос“ бб, Кавадарци. (16805)

Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел од КО Кавадарци 1 (вон), К.П. бр. 6605, план 013, скица 013, м.в. “Уштите“, култура лозје, класа 5, со вкупна површина од 2189м<sup>2</sup>, сопственост на Митко Вирлиос од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 4664, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделени за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексос“ бб, Кавадарци. (16807)

## МАЛИ ОГЛАСИ

**Се огласуваат за неважечки следните документи:**

Пасош бр. 1703863 издаден од СВР-Тетово на име Танески Стојан, с. Фалиште, Тетово.

Пасош бр. 701903 издаден од СВР-Скопје на име Мејреме Агај, ул. “Павле Илиќ“ бр. 11/1-4, Скопје. (16757)

Пасош бр. 1735971 издаден од СВР-Скопје на име Рахим Агај, ул. “Павле Илиќ“ бр. 11/1-4, Скопје. (16758)

Пасош бр. 1287961 издаден од СВР-Скопје на име Цветков Борис, ул. “Наум Чакаров“ бр. 72, Скопје. (16764)

Пасош бр. 1833712 издаден од СВР-Скопје на име Бујар Елези, ул. “Маџари“ бр. 28-2/2, Скопје. (16768)

Пасош бр. 648851 издаден од СВР-Скопје на име Чамински Блаже, ул. “Васил Горгов“ бр. 33/1-81, Скопје. (16776)

Пасош бр. 1325764 издаден од СВР-Скопје на име Митровиќ Александар, ул. “Виа Игнасиа“ бр. 6-а, Скопје. (16814)

Пасош 1661097/01 издаден од СВР-Скопје. на име Владимир Рабасовиќ, ул. “Михаил Чаков“ бр. 9/6-22, Скопје. (16846)

Пасош бр. 1584487 издаден од СВР-Скопје на име Ибраим Мемеди, с. Глумово, Скопје. (16863)

Пасош бр. 0689865 на име Стоичова Сузана, ул. “М. Тито“ бр. 16, Делчево. (16865)

Пасош бр. 553345 на име Јовановски Стојанче, ул. “П. Караџов“ бр. 83, Штип. (16866)

Пасош бр. 1500307 на име Граждани Бјондин, Дебар. (16869)

Пасош бр. 186479 на име Фазлиовски Нијазија, Дебар. (16870)

Пасош бр. 1254474 на име Атанасов Кирчо, ул. “Лазар Андонов“ мбр. 2, Кочани. (730)

Пасош 321866 издаден од СВР-Скопје на име Ленче Тошевска, ул. “АВНОЈ“ бр. 46/1-15, Скопје. (16873)

Пасош 1474942 издаден од СВР-Тетово. на име Хајдари Бурим, ул. “Благоја Тоска“ бр. 235, Тетово. (16874)

Пасош бр. 444425 издаден од СВР-Скопје на име Саша Драшковиќ, ул. “Трифун Хаџи Јанев“ бр. 3/20, Скопје. (16878)

Пасош бр. 764279 издаден од СВР-Скопје на име Лимани Демиралли, с. Страчинци, Скопје. (16879)

Пасош бр. 1807736 издаден од СВР-Скопје на име Тодор Ношпал, ул. “Џумајска“ бр. 8-а, Скопје. (16951)

Пасош бр. 87223 издаден од СВР-Гостивар на име Хасани Нафи, с. Сенокос, Гостивар. (16968)

Пасош бр. 0061405 на име Ачкоски Трајко, с. Мало Коњари, Прилеп. (16987)

Пасош бр. 368283 на име Салиу Мустафа, Кичево. (16988)

Пасош бр. 1787521 на име Козаров Коле, с. Колешино бр. 198, Струмица. (16990)

Пасош бр. 1068671 на име Бошковски Борче, ул. “Крушевска Република“ бр. 4, Куманово. (16991)

Пасош бр. 1585084 на име Бошковска Марија, ул. “Крушевска Република“ бр., Куманово. (16992)

Пасош бр. 266301 на име Бошковски Марјан, ул. “Крушевска Република“ бр. 4, Куманово. (16993)

Пасош бр. 1561483 на име Дика Флореша, с. Ливада, Струга. (16995)

Пасош бр. 1267430 издаден од СВР-Тетово. на име Насер Абди, ул. “29-ти Ноември.“ бр. 45, Тетово. (17001)

Пасош бр. 0863238 на име Исаку Весил, Дебар. (17054)

Пасош бр. 1500426 на име Стафа Бесник, Дебар. (17055)

Пасош бр. 1658765 на име Мојсоски Александар, ул. “С. Војвода“ бр. 36, Охрид. (15954)

Чекови од тековна сметка бр. 02644312 од бр. 00020-01286767 до бр. 0002001286770 издадени од Комерцијална банка на име Јосифовска Танка, Скопје. (16561)

Чек од тековна сметка бр. 13404703 со бр. 0016000-196673 издаден од Комерцијална банка на име Василева Лефа, Скопје. (16697)

Чек од тековна сметка бр. 04218008 со бр. 00030-06-742256 издаден од Комерцијална банка на име Александар Ношпал, Скопје. (16760)

Работна книшка на име Џамбазовска Дијана, с. Жван, Демир Хисар. (16617)

Работна книшка на име Тодоровски Миле, ул. "Голачка" бр. 10, Делчево. (16622)

Работна книшка на име Даниела Калајциска Кочоска, Охрид. (16631)

Работна книшка на име Хајрула Садики, Скопје. (16632)

Работна книшка на име Смилевска Елка, Скопје. (16633)

Работна книшка на име Трајкоски Лазар, ул. "Б. Талески" бр. 214, Прилеп. (16639)

Работна книшка на име Лекова Валентина, ул. "8-ми Септември" бр. 14, Охрид. (16643)

Работна книшка на име Ислам Адеми, Тетово. (16647)

Работна книшка на име Стоиловска Јана, Кочани. (16649)

Работна книшка на име Амедов Мустафа, с. Конче, Радовиш. (16655)

Работна книшка на име Минир Мехмети, Скопје. (16661)

Работна книшка на име Арсов Љубен, Делчево. (16662)

Работна книшка на име Васил Макаровски, ул. "Илија Миов" бр. 4, Гевгелија. (16666)

Работна книшка на име Здравески Душко, ул. "Д. Димевски" бр. 4, Прилеп. (16667)

Работна книшка на име Димов Горан, ул. "4-ти Јули" бр. 9, Штип. (16675)

Работна книшка на име Голомеов Влатко, ул. "С. Георгиев" бр. 47, Штип. (16677)

Работна книшка на име Петрушевски Тихомир, Скопје. (16696)

Работна книшка на име Станка Трајковска, Скопје. (16766)

Работна книшка на име Николовска Валентина, Скопје. (16780)

Работна книшка на име Мустафа Ферати, Скопје. (16804)

Работна книшка на име Татјана Илиоска, кеј "1-ви Мај" бр. 47, Прилеп. (16808)

Работна книшка на име Стојанов Јове, с. Чифлик, Кочани. (16842)

Работна книшка на име Ибраим Бафтијаров, Скопје. (16882)

Работна книшка на име Седат Селами, Скопје. (16890)

Работна книшка на име Северџан Јусуф, Скопје. (16905)

Работна книшка на име Трајковски Љупчо, Скопје. (16912)

Работна книшка на име Петрески Илија, Скопје. (17002)

Воена книшка на име Јованоски Оливер, Куманово. (16670)

Воена книшка на име Чакалиќ Драги, Скопје. (16999)

Свидетелство на име Ферат Асани, Куманово. (16618)

Свидетелство од 5 одделение на име Рејхан Љатифи, Куманово. (16619)

Свидетелство од 7 одделение на име Ковачка Емилија, Делчево. (16620)

Свидетелство од 6 одделение на име Гоцевски Златко, Делчево. (16621)

Свидетелство на име Мустафа Шпетим, Струга. (16623)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Димо Хаци Димов" на име Петровски Виктор, Скопје. (16624)

Свидетелство на име Мустафа Бурим, Струга. (16625)

Свидетелство дупликат од 8 одделение на име Хамме Ризвани, Гостивар. (16626)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Кузман Јосифовски Питу" на име Елена Додевска, Скопје. (16627)

Свидетелство од 6 одделение на име Халиме Ризвани, Гостивар. (16628)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ацо Шопов" на име Елена Додевска, Скопје. (16629)

Свидетелство од 5 одделение и диплома на име Хамме Ризвани, Гостивар. (16630)

Свидетелство од 5 одделение на име Рушаноски Џејлан, Прилеп. (16637)

Свидетелство од 6 одделение на име Димеска Габриела, Прилеп. (16640)

Свидетелство на име Бајрами Дрита, Струга. (16641)

Свидетелство на име Фикри Асани, Струга. (16642)

Свидетелство од 6 одделение на име Елдин Хоџаи, Тетово. (16644)

Свидетелство на име Ханифе Рушани, Тетово. (16646)

Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Шабани Феџрије, Куманово. (16648)

Свидетелство од 8 одделение на име Назми Сулиман, Штип. (16651)

Свидетелство од 5 одделение на име Емел Еминова, Штип. (16652)

Свидетелство од 5 одделение на име Стојан Тодоров, Радовиш. (16654)

Свидетелство за 1 година гимназија издадено од ДСУ "Никола Карев" на име Стојановска Јана, Скопје. (16656)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година гимназија на име Тодоровска Сања, Делчево. (16664)

Свидетелство од 7 одделение на име Коцев Даниел, Радовиш. (16665)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Горан Прангоски, Прилеп. (16669)

Свидетелство од 5 одделение на име Исмаиловска Хасибе, Куманово. (16671)

Свидетелство од 5 одделение на име Вељковска Ивана, Куманово. (16672)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Далибор Илиев, Берово. (16673)

Свидетелство на име Зекиров Дилбер, Делчево. (16674)

Свидетелство од 1 година на име Катерина Доганциска, Штип. (16676)

Свидетелство за 3 одделение издадено од МБУЦ "Илија Николовски Луј" на име Марија Бошева, Скопје. (16678)

Свидетелство за 3 одделение издадено од МБУЦ "Илија Николовски Луј" на име Елена Максимовска, Скопје. (16679)

Свидетелство на име Шакиров Мунир, Велес. (16680)

Свидетелство од 6 одделение на име Дурмоски Рамадан, Прилеп. (16681)

Свидетелство од 5 одделение на име Ајдароски Факсун, Прилеп. (16682)

Свидетелство на име Ѓорѓиоски Владимир, Прилеп. (16683)

Свидетелство на име Шамоски Мартин, Прилеп. (16684)

Свидетелство од 2 година на име Бојоска Светлана, Прилеп. (16685)

Свидетелство од 5 одделение на име Трајкоски Николче, Прилеп. (16686)

Свидетелство од 5 одделение на име Божиноска Тања, Мак. Брод. (16687)

Свидетелство од 8 одделение на име Фисник Нухи, Тетово. (16688)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Неим Али, Тетово. (16689)

Свидетелство од 8 одделение на име Назим Зенели, Тетово. (16690)

Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Самир Мустафи, Тетово. (16691)

Свидетелство за 2 година економско издадено од "Арсени Јовков" на име Хатиџе Тачи, Скопје. (16754)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимназијата "Никола Карев" на име Нина Петковска, Скопје. (16755)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо Тасевски" на име Димитар Костовски, Скопје. (16759)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Лазо Ангеловски" на име Ајнур Бајрам, Скопје. (16761)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид" на име Селим Нигрита, Скопје. (16763)

Свидетелство за 1 година издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски" на име Давчева Маргарита, Скопје. (16765)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "25-ти Мај" на име Сара Буњаку, Скопје. (16767)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Ибраими Ислам, Скопје. (16774)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Лирија" на име Хирије Јакупи, Скопје. (16775)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од "Димитар Влахов" на име Младеновски Љубисав, Скопје. (16779)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ДСУ "Цветан Димов" на име Исмани Иман, Скопје. (16783)

Свидетелство за 1 година и диплома издадени од ДУСО "Орце Николов" на име Тапарчевска Мартина, Скопје. (16787)

Свидетелства за 2, 3 и 4 година и диплома издадени од ГУЦ "Здравко Цветковски" на име Гочевски Стево, Скопје. (16794)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Кочо Рацин" на име Гочевски Стево, Скопје. (16795)

Свидетелства за 2, 3 и 4 одделение издадено од ОУ "Петар Поп Арсов" на име Светиев Кристијан, Скопје. (16799)

Свидетелство од 7 одделение на име Цветанова Гордана, Струмица. (16810)

Свидетелство од 1 година на име Симакоски Томислав, Струга. (16812)

Свидетелство од 6 одделение на име Албрим Вренизи, Струга. (16813)

Свидетелство од 8 одделение на име Зуљи Деари, Струга. (16815)

Свидетелство од 8 одделение на име Феши Жута, Струга. (16816)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име Африм Бислимовски, Скопје. (16817)

Свидетелство од 7 одделение на име Бардок Винца, Струга. (16818)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Борис Кидрич" на име Бислимовски Омер, Скопје. (16819)

Свидетелство од 8 одделение на име Пранвера Шеји, Струга. (16820)

Свидетелство од 8 одделение на име Миријета Биба, Струга. (16821)

Свидетелство од 8 одделение на име Синдише Ода, Струга. (16822)

Свидетелство од 8 одделение на име Бесиме Шеји, Струга. (16823)

Свидетелство од 8 одделение на име Ветон Речи, Струга. (16824)

Свидетелство од 5 одделение на име Албрим Винца, Стар Дојран. (16825)

Свидетелство од 8 одделение на име Шукри Речи, Струга. (16826)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Феми Кипа, Струга. (16827)

Свидетелство од 6 одделение на име Џамази Османи, Тетово. (16828)

Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Нури Камили, Тетово. (16830)

Свидетелство од 5 одделение на име Бурим Алија, Тетово. (16831)

Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Влазним Целадини, Тетово. (16832)

Свидетелство од 6 одделение на име Илиевски Иван, Крива Паланка. (16833)

Свидетелство од 7 и 8 одделение издадено од ОУ "Б. Шабани" на име Исмаили Амуре, Куманово. (16834)

Свидетелство од 6 одделение на име Авдулхами Зумбери, Куманово. (16835)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадено од ОУ "М. Тито" на име Фета Мивидете, Куманово. (16836)

Свидетелство од 7 одделение на име Раденовска Македонка, Берово. (16837)

Свидетелство на име Стојанова Ленче, Веница. (16838)

Свидетелство на име Пантев Даниел, Веница. (16839)

Свидетелство на име Севда Златкова, Кочани. (16840)

Свидетелство на име Ѓорѓиев Кристијан, Кочани. (16841)

Свидетелство на име Тилева Цветанка, Струмица. (16844)

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Трајкова Маја, Радовиш. (16845)

Свидетелство на име Јанчевски Дарко, Струмица. (16847)

Свидетелство на име Карајанова Ана, Гевгелија. (16848)

Свидетелство на име Стојанов Игор, Демир Капија. (16849)

Свидетелство на име Коцев Мартин, Демир Капија. (16850)

Свидетелство од 5 одделение на име Ѓорѓиевска Елизабета, Велес. (16851)

Свидетелства на име Абдиоски Блерим, Крушево. (16852)

Свидетелство од 5 одделение на име Сулејманоски Севдет, Крушево. (16853)

Свидетелство на име Јованоски Мице, Прилеп. (16854)

Свидетелство на име Стојаноски Бобан, Прилеп. (16855)

Свидетелство од 7 одделение на име Пупуноски Бобан, Прилеп. (16856)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Китаноска Наташа, Прилеп. (16857)

Свидетелство од 5 одделение на име Ѓорѓиевски Роберт, Ресен. (16858)

Свидетелство на име Умер Даути, Струга. (16859)

Свидетелство на име Агрон Алиу, Тетово. (16860)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Арманд Нафију, Тетово. (16861)

Свидетелство на име Топузоски Андон, Гостивар. (16862)

Свидетелства на име Васко Ѓорѓиев, Веница. (16864)

Свидетелство за 1 година издадено од ДДСГУ "Здравко Цветковски" на име Мечалов Марко, Скопје. (16876)

Свидетелство за 1 година издадено од ДДСГУ "Здравко Цветковски" на име Јордан Гавриловски, Скопје. (16877)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "26-ти Јули" на име Албон Азири, Скопје. (16893)

Ученичка книшка на име Коев Горан, Прилеп. (16638)

Ученичка книшка издадена од гимназијата "Никола Карев" на име Никола Нешкоски, Скопје. (16872)

Индекс бр. 12170 издаден од Земјоделски факултет на име Стоилковска Снежана, Скопје. (16657)

Индекс бр. 5215 издаден од Архитектонски факултет на име Новачков Хари, Скопје. (16785)

Диплома за завршено средно образование издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" на име Антиќ Миомир, Скопје. (16777)

Диплома на име Арсовска Весна, с. Ореше, Велес. (16811)

Диплома за завршено средно образование на име Ѓеорѓиев Васко, Веница. (16843)

Диплома за завршено средно образование издадена од ЦОКОБ-Скопје на име Халили Љуљзим, Тетово. (16925)

Здравствена легитимација на име Тодев Делчо, Штип. (16653)



Здравствена легитимација на име Накова Даниела, (16809)  
Пробиштип.

Девизна штедна книшка бр. 9008111 издадена од Тугунска банка на име Муратовски Мурат, Скопје. (16989)

Даночна картичка бр. 4030996145086 издадена од У.Ј.П. на име "МАСТАР" Никола ДООЕЛ, Скопје. (16773)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име МТ "ПРОМЕТ" ДООЕЛ, Струмица. (16868)

Даночна картичка бр. 4030993268047 издадена од УЈП на име "СМС" Аспарух ДООЕЛ, Скопје. (16949)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност бр. 12-8652 издадено од Собрание на општина Центар на име ФЕРАРИ-Имери Фериде, Скопје. (16770)

#### ИСПРАВКА

Во огласот бр. 16252 за намалување на основната главнина, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 40/2003 на стр. 44, во осмиот ред наместо: „506.480.538,00 денари“ треба да стои: „509.480.538,00 денари“.

Тетовска банка а.д. - Тетово

### ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5035/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка е канцелариски материјал - рибони и тонери за потребите на Фондот за здравствено осигурување и јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од канцелариски материјал - рибони и тонери се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарателот.

7. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата не е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

##### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (подрачна служба на Фондот - Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

##### III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,

- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),

- каталози за основните технички карактеристики,

- сертификат од производителот за квалитетот на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

6. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).

##### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 11.07.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

##### V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - цена со сите давачки франко |            |
| краен корисник                | - 75 бода, |
| - рок на плаќање              | - 25 бода. |

##### VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на Повик бр. 02-5035/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на отворањето на понудите.

**VII. РОКОВИ**

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 11.07.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 11.07.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.

**VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5037/2  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински потрошен материјал - скалпели за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - скалпели се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на наредателот.

7. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековите средства и медицински потрошен материјал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

**II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

**III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
  2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
  3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
    - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
    - опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
    - каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат,
    - посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.
  4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.
  5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.
  6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековите средства и медицински потрошен материјал издадено од Министерството за здравство.
  7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.
  8. Документација за регистрација на дејноста.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.
- Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:
- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).
  - Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик.
  - Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација).
  - Сертификат за квалитет од производителот.

**IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 16.07.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

**V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - цена со сите давачки франко |            |
| - краен корисник              | - 55 бода, |
| - квалитет                    | - 25 бода, |
| - рок на плаќање              | - 20 бода. |

## VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на Повик бр. 02-5037/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на отворањето на понудите.

## VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 16.07.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 16.07.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.

## VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5039/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински потрошен материјал - кеси за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - кеси се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарателот.

7. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековите средства и медицински потрошен материјал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

## II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

## III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат,

- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековите средства и медицински потрошен материјал издадено од Министерството за здравство.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

8. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).

- Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик.

- Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација).

- Сертификат за квалитет од производителот.

## IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 17.07.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

## V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко - 55 бода,
- квалитет - 25 бода,
- рок на плаќање - 20 бода.

## VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на Повик бр. 02-5039/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на отворањето на понудите.

## VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 17.07.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 17.07.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.

## VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5041/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје.

2. Предмет на набавка е набавка на медицински потрошен материјал - игли за потребите на јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "Маршал Тито" бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигуру-

вање - Скопје, со назнака "за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од медицински потрошен материјал - игли се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност пропишана со Законот за лекови - помошни лековити средства и медицински потрошен материјал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98).

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (ЈЗО Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

### III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки (магаински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- каталози за карактеристиките и својствата на материјалите што се нудат,
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

6. Документ (решение) за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековите средства и медицински потрошен материјал издадено од Министерството за здравство.

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии производи учествуваат.

8. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- Најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).
- Упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик.
- Копие од решението за пуштање во промет на материјалот што се нуди (регистрација).
- Сертификат за квалитет од производителот.

**IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 15.07.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

**V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник - 55 бода,
- квалитет - 25 бода,
- рок на плаќање - 20 бода.

**VI. ГАРАНЦИИ**

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на Повик бр. 02-5041/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на отворањето на понудите.

**VII. РОКОВИ**

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 15.07.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 15.07.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат.

**VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5080/2  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје.

2. Предмет на набавката е канцелариски материјал - хартија за потребите на Фондот за здравствено осигурување и јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количината и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. „Маршал Тито“ бб, секој работен ден од 11,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака „за тендерска документација“. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Македонска банка.

5. Потребата од канцелариски материјал - хартија се искажува за период од 12 месеци.

6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку отворен повик.

8. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата не е делива.

11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од денот на испораката.

**II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количина и видот на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник (подрачна служба на Фондот - Здравствена организација),
- начин, услови и рок на плаќање.

**III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавани давачки.
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
  - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
  - опис на технички постројки (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
  - сертификат од производителот за квалитетот на материјалите што се нудат.
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација.
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

6. Документација за регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар, не постари од шест месеци.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).

**IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 14.07.2003 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

## V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко 70 бода,
- квалитет - 10 бода,
- рок на плаќање - 20 бода.

## VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-5080/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудите.

## VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 14.07.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 14.07.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје, сала за состаноци на III кат.

## VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002)-пречистен текст, Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

## ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-5148/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје.

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на: медицински потрошен материјал за хемодијализа.

3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во тендерска документација која ќе биде доставена до понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за претквалификација.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековите средства и медицински помагала („Службен весник на РМ“ бр. 21/98).

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:

- економско-финансиски бонитет;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- техничко-технолошки бонитет;
- расположива опрема и други технички капацитети потребни за реализација на понудената набавка;
- менаџерски способности;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган;
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност;
- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.

## II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

## III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, во последното јавно гласило.

Документацијата што нема да биде доставена до утврдениот рок и што не е изработена според барањата содржани во овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон бр. 02 3289 039.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002)-пречистен текст, Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

## ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-5190/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб - Скопје.

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на: медицински потрошен материјал хируршки конци.

3. Видот и количината со спецификација на материјалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во тендерска документација која ќе биде доставена до понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката за претквалификација.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековите средства и медицински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98).

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на оценка на:

- економско-финансиски бонитет;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- техничко-технолошки бонитет;
- расположива опрема и други технички капацитети потребни за реализација на понудената набавка;
- менаџерски способности;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност издаден од надлежен судски орган;
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност;
- решение издадено од Министерството за здравство за вршење на дејноста производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Понудувачите треба да ја достават бараната документација во оригинални примероци или заверени копии од нотар, не постари од шест месеци.

## II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Документацијата по ограничениот повик се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Документацијата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, преку пошта или преку архивата на Фондот.

## III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, во последното јавно гласило.

Документацијата што нема да биде доставена до утврдениот рок и што не е изработена според барањата содржани во овој повик, нема да се разгледува.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон бр. 02 3289 039.

Комисија за јавни набавки

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Валандово/Партерно уредување на центарот на Валандово (Va-WS/WW/Pa-Ce)

### 1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Изведба на атмосферска и фекална канализација во вкупна должина од 520 м, реконструкција на водовод во должина од 340 м и поплочување на центарот на Валандово во површина од 3500 м<sup>2</sup>.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

### 5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 10/јули/2003 година, до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>ти</sup> спрат), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.



## 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 10/јули/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Кочани/Изградба на дел од канализационен колектор во село Тркање (Ko-WW-Tr)

### 1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Изградба на околу 3.550 м канализационен колектор со цевки Ф200 мм претежно по главните улици во селото. Се предвидува изградба на 81 ревизиони-каскadni шахти. Колекторот завршува во Трканјски Дол, под патот Штип-Кочани.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

### 5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 11/јули/2003 година, до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>та</sup> спрат), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 11/јули/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Конче/Изградба на канализациона мрежа/Липовик (Ke-WW-Lip)

### 1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Вкупна должина на мрежата е 2.888 м. од ПЕ канализациони цевки Ф200 мм. Изградба на 65 шахти од монтажни елементи. Реката се преминува 3 пати.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

#### 5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 14/јули/2003 година, до 12:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>та</sup> спрат), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

#### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 14/јули/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија  
Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

## ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Неготино/Регулирање на дел од кејот на реката Маздрача/село Неготино Полошко (Ne-RR-Maz)

#### 1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Вкупна должина на регулацијата на коритото на реката што ќе се опфати со овој проект е околу 500 м. Потпорните зидови се армирано-бетонски, обложени со камен од надворешната страна, високи 2м; појасните прагови се со дим. 120x120 см од МБ 30. Вкупната површина на облагање на крилните зидови со речен камен е околу 2.000 м<sup>2</sup>, а на појасните прагови 300 м<sup>2</sup>.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи еден ден по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

**5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 11/јули/2003 година, до 12:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4<sup>т</sup> спрат), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

**6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 11/јули/2003 година, со почеток во 12:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,  
Единица за раководење со проекти

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-1/2003  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на Отворениот повик бр. 03-1/2003 е Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е 500 играни филмови, за емитување на програмата на МТВ (годишна потреба).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

**II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Податоци за секој филм (наслов, година на производство на филмот, синопсис, времетраење, земја на производство);

- Цена (на секој понуден филм посебно, како и вкупна цена, доколку се нуди во пакет. Во цената на понудените филмови од странско потекло, задолжително треба да биде внесен и износот на царинските и други давачки);

- Рок на испораката од денот на порачката;
- Начин и услови на плаќање;
- Времетраење на ТВ правото;
- Доказ за поседување на ТВ права на територијата на Република Македонија;

- ТВ право за емитување на МКРТВ САТ;
- Испораката на материјалот на БЕТА СП, дијалог листи и прес материјал;

- Рокот на важност на понудата е од денот на отворањето.

2. Понудата е делива.

3. Реализацијата на набавката ќе се врши sukcesивно во текот на годината.

**III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Понудувачите кон понудата задолжително доставуваат соодветен документ за бонитетот од Централниот регистар на Република Македонија, како доказ за нив-

ната финансиска и економска способност (согласно член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет).

Странските понудувачи задолжително доставуваат сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција (член 24 од Законот за јавни набавки).

Понудувачите треба да достават: извод од судската регистрација на дејноста на фирма; доказ (извод од судска евиденција), дека не се во стечај или во процес на ликвидација; дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност; потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

**IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  
ПОНУДУВАЧ (согласно Законот за јавни набавки)**

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Цена на набавката         | до 30 бода, |
| 2. Начин и услови на плаќање | до 30 бода, |
| 3. Квалитет                  | до 20 бода, |
| 4. Рокот на испораката       | до 10 бода, |
| 5. Времетраење на правото    | до 10 бода. |

**V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, со назнака „за Комисија за јавни набавки“, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање или со предавање на Комисијата на лице место, на денот и часот на јавното отворање на понудите.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понида“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

**VI. РОКОВИ**

1. Отворениот повик трае до 14.07.2003 година.

2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 17.07.2003 година во 10 часот во просториите на Македонската радио-телевизија на IV кат, соба број 402, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачите може да контактираат на тел: 3 221-248 во МРТ – филмска редакција, соба 804, кај Венцислав Димитровски.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

## **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на Отворениот повик бр. 03-2/2003 е Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е 750 едночасовни епизоди од сериски филмови, за емитување на програмата на МТВ (годишна потреба).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

### **II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Податоци за секој сериски филм (наслов, година на производство на филмот, синопсис, времетраење, земја на производство);
- Цена (на секој понуден сериски филм посебно, како и вкупна цена, доколку се нуди во пакет. Во цената на понудените сериски филмови од странско потекло, задолжително треба да биде внесен и износот на царинските и други давачки);
- Рок на испорака од денот на порачката;
- Начин и услови на плаќање;
- Времетраење на ТВ правото;
- Доказ за поседување на ТВ права на територијата на Република Македонија;
- ТВ право за емитување на МКРТВ САТ;
- Испорака на материјалот на БЕТА СП, дијалог листи и прес материјал;
- Рокот на важност на понудата е од денот на отворањето.

2. Понудата е делива.

3. Реализацијата на набавката ќе се врши sukcesивно во текот на годината.

### **III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Понудувачите кон понудата задолжително доставуваат соодветен документ за бонитетот од Централниот регистар на Република Македонија, како доказ за нивната финансиска и економска способност (согласно член 24 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет).

Странските понудувачи задолжително доставуваат сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција (член 24 од Законот за јавни набавки).

Понудувачите треба да достават: извод од судската регистрација на дејноста на фирмата; доказ (извод од судска евиденција), дека не се во стечај или во процес на ликвидација; дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност; потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

### **IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно Законот за јавни набавки)**

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Цена на набавката         | до 30 бода, |
| 2. Начин и услови на плаќање | до 30 бода, |
| 3. Квалитет                  | до 20 бода, |
| 4. Рокот на испорака         | до 10 бода, |
| 5. Времетраење на правото    | до 10 бода. |

### **V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, со назнака „за Комисија за јавни набавки“, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање или со предавање на Комисијата на лице место, на денот и часот на јавното отворање на понудите.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

### **VI. РОКОВИ**

1. Отворениот повик трае до 15.07.2003 година.

2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 18.07.2003 година во 10 часот во просториите на Македонската радио-телевизија на IV кат, соба број 402, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачите може да контактираат на тел: 3 221-248 во МРТ – филмска редакција, соба 804, кај Венцислав Димитровски.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 45 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98, 21/02 и 24/03), ЕЛС - Радовиш - Фонд за уредување на градежно земјиште и локални патишта - Радовиш, објавува

### БАРАЊЕ БР. 1/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 03-132

1. Предмет на набавка е: асфалтирање, реконструкција и надградба на улици во град Радовиш.

Повикот е јавен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни фирми кои се регистрирани за градежна дејност.

Предметот на набавката е детално опишан во тендерската документација.

2. Постапка за прибирање на понуди: во согласност со член 45 од Законот за јавни набавки, без јавно отворање.

3. Содржина и достава на документација: во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки.

3.1. Во придружната документација да се приложи предмер-пресметка пополнета со единечни цени и вкупна цена, како што е дадено во оригиналот на тендерската документација со посебна искажана вредност на ДДВ.

3.2. Во придружната документација да се приложат општите и посебните услови потпишани од одговорните лица на фирмата.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- Понудена цена 60,
- Услови за плаќање 30,
- Рок на извршување 10.

5. Начин и рок на доставување на понудите:

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.3. Рокот на доставувањето на понудата е 10 дена од денот на објавувањето на барањето.

5.4. Понудите се доставуваат лично во архивата на Фондот или на адреса на Фондот на ул. “22-ри Октомври“ бр. 44, Радовиш.

6. Завршни одредби

Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 8,00-14,00 часот во просториите на Фондот по извршена уплата на неповратен износ од 1.000,00 денари во Фондот или на жиро сметка 210040425900203 - Тугунска банка - Радовиш.

Комисија за јавни набавки

### АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 25.07.2003 година (петок)

#### АКЦИИ

| Р. Б. | Акционерско друштво           | Место                | Вредност на друштвото (ЕУР) | Капитал за продажба (ЕУР) | Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото | Број на акции за продажба | Почетна проценка на цена на една акција (ЕУР) | Дејност                                                                      |
|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Малопродажба со угостителство | Струмица             | 668.112                     | 368.484                   | 55,15%                                                     | 72.069                    | 1,00                                          | Ресторани и гостилници                                                       |
| 2     | Агролозар                     | с. Хамзали, Струмица | 914.924                     | 520.472                   | 56,89%                                                     | 101.796                   | 1,00                                          | Производство на грозје                                                       |
| 3     | Оранжерии Хамзали             | с. Хамзали, Струмица | 3.721.687                   | 2.024.216                 | 54,39%                                                     | 395.902                   | 1,00                                          | Одгледување на зеленчук, цвеќе и украсни билки и производство на семе од нив |
| 4     | Конзервна фабрика             | Струмица             | 3.478.176                   | 1.780.002                 | 51,17%                                                     | 348.137                   | 1,00                                          | Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук                               |
| 5     | МЗТ Енергетика                | Скопје               | 899.368                     | 132.545                   | 14,74%                                                     | 2.592                     | 5,11                                          | Производство и дистрибуција на енергија                                      |
| 6     | МЗТ Пумпи-Нинком              | Скопје               | 66.050                      | 18.498                    | 28,02%                                                     | 362                       | 5,11                                          | Преработка на дрво, производи од дрво и плута                                |
| 7     | Синтекс                       | Свети Николе         | 2.923.778                   | 742.456                   | 25,39%                                                     | 14.521                    | 5,00                                          | Ткање на ткаенини од памучен тип                                             |

|    |                           |                   |           |         |        |        |       |                                                                          |
|----|---------------------------|-------------------|-----------|---------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Тане Цалески              | Кичево            | 1.304.510 | 573.721 | 43,99% | 11.221 | 5,11  | Производство на сирувачки елементи, завртни производи, синџири и пружини |
| 9  | Прогрес                   | с. Славеј, Прилеп | 309.655   | 36.514  | 11,79% | 714    | 5,11  | Одгледување на житни растенија                                           |
| 10 | Рудник Демир Хисар        | Сопотница         | 525.247   | 168.555 | 32,09% | 32.966 | 0,51  | Вадење на камен за градежништво                                          |
| 11 | Јавор-Ангротекстил        | Битола            | 1.022.584 | 230.945 | 22,58% | 45.169 | 0,51  | Промет на стоки и услуги                                                 |
| 12 | Единство                  | Тетово            | 1.485.528 | 215.707 | 14,52% | 42.189 | 0,51  | Производство на долна облека                                             |
| 13 | Фабрика за кабли Неготино | Неготино          | 4.345.982 | 122.633 | 2,82%  | 4.797  | 2,56  | Производство на изолирана жича и кабли                                   |
| 14 | Илинден                   | Струга            | 562.421   | 5.213   | 0,93%  | 204    | 2,56  | Градежништво                                                             |
| 15 | Ин-Комерц                 | Скопје            | 793.985   | 86.769  | 10,93% | 1.697  | 5,11  | Трговија на големо и мало                                                |
| 16 | Бетон Охрид               | Охрид             | 1.819.295 | 509.360 | 27,99% | 1.992  | 25,56 | Градежништво                                                             |
| 17 | Бетон Кочани              | Кочани            | 524.518   | 150.713 | 28,73% | 5.895  | 2,56  | Градежништво                                                             |
| 18 | Телнокомерц               | Скопје            | 1.124.842 | 7.180   | 0,64%  | 140    | 5,11  | Трговија на големо со мешовити стоки                                     |
| 19 | Арт                       | Скопје            | 248.702   | 23.274  | 9,36%  | 4.551  | 0,51  | Производство, внатрешен и надворешен промет                              |
| 20 | Единство                  | Струга            | 781.975   | 47.238  | 6,04%  | 9.239  | 0,51  | Производство на памучни ткаенини                                         |

## УДЕЛИ

| Р.Б. | Друштво со ограничена одговорност                 | Место  | Вредност на друштвото (ЕУР) | Удел за продажба (ЕУР) | Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото | Почетна продажна цена на уделот (ЕУР) | Дејност                                   |
|------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | Риде Комерц - Заварување, сечење и автоматизација | Скопје | 3.305.035                   | 572.481                | 17,32%                                                  | 57.248                                | Производство на електрични машини и уреди |
| 2    | Ветеринарна станица                               | Битола | 211.675                     | 3.139                  | 1,48%                                                   | 314                                   | Ветеринарни дејности                      |
| 3    | Стакларица - Амбалажно стакло                     | Скопје | 949.597                     | 522.278                | 55,00%                                                  | 365.595                               | Издавање на сопствен недвижен имот        |

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 01.08.2003 (петок).

Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија, освен уделот во Стакларица-Амбалажно стакло - Скопје, кој ќе биде понуден за плаќање во готово.

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                 | Страница |                                                                                                                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 990. Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија.....                                                  | 1        | 994. Листи на стоки на царински квоти издадени од Министерството за економија за второто полугодие од 2003 година..... | 14 |
| 991. Решение за разрешување од должност вршител на должноста директор на Народниот музеј "Д-р Никола Незлобински" - Струга..... | 1        | 995. Правилник за изменување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... | 19 |
| 992. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот музеј "Д-р Никола Незлобински" - Струга.....               | 1        | 996. Одлука на Комисијата за хартии од вредност.....                                                                   | 20 |
| 993. Правилник за испитување на загрозувањето на безбедноста на воздухопловите.....                                             | 1        | 997. Програма за полагање стручен испит за туристички водич.....                                                       | 20 |
|                                                                                                                                 |          | 998. Програма за полагање стручен испит за туристички придружник.....                                                  | 21 |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, д.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.